

# РЕГИСТАР

## НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМИТЕ ВО ДЕЛОТО НА К. МИСИРКОВ – „ЗА МАКЕДОНЦКИТЕ РАБОТИ“

(Според потеклото – етимологијата)

### А

**авантура** ж. (франц. *aventure*) – смела постапка, необмислена работа, дејство, сврзано со големи ризици и опасности.

**автокефален** -нијот прид. (авто- според грч. *αὐτο-* од *αὐτός* ,сам, лично, од самиот себе си‘ + грч. *κεφαλή* ,глава‘) (во црковен поглед) – независен, самостоен.

**автономен** -мна *прид. ишшо се однесува на а в т о н о м и ј а* (грч. *αὐτο-* од *αὐτός* ,сам, лично, од самиот себе си‘ + грч. *νομός*); *самоуправен, самостоен, независен (јолийички), слободен.*

**автономија** ж. (рус. *автономия* од франц. *autonomie* според грч. *αὐτονομία* ,независност‘) – **1.** (полит.) политичка или административно-територијална самоуправа на дел од некоја држава, изделена врз национална, етнографска или верска основа на населението.

**2.** (прав.) користење право на самостојно управување, организирање; самоуправа, самоуправност; воопшто независност, слобода, самостојност.

**3.** „А в т о н о м и ј а“.

**авторитет** -от, -и м. (рус. *авторитет*, герм. *Autorität*, лат. *auctoritas* ,власт, значење, важност, волја‘) – **1.** влијание што произлегува од угледот.

**2. прен. а в т о р и т е т** – угледна, влијателна личност во извесна средина.

**агент** -и м. (рус. агент, герм. Agent, лат. agens, -entis) – **1.** посредник при трговски зделки воопшто.

**2.** тој што работи за остварување на нечии интереси.

**3.** полномошник на некоја држава во странство.

**4.** помошник на некоја служба; овластен доставувач.

**агентство** -а ср. (според лат. agens, -entis) – **1.** живот и служба на а г е н т **1.**

**2.** претставништво, филијала на централна управа или установа.

**3.** установа што ги заштитува, брани интересите на некое трговско друштво.

**4.** Т р г о в с к о а г е н т с т в о – име на претпријатие.

**агитација** -та ж. (рус. агитация, герм. Agitation, од лат. agitatio) – (политиката) агитирање, убедување на народните маси за прифаќање на некоја идеја; пропаганда.

**административен** -вното прид. (рус. административный, герм. administrativ, според лат. administro, новолат. administrativus) – што се однесува на а д м и н и с т р а ц и ј а.

**акт** -ои м. (преку франц. acte од лат. actum) – документ, закон, со државно, правно и сл. значење.

**акустичен** прид. (рус. акустика од герм. Akustik според грч. ἀκουστικός) – звучен; слушен.

**амбасадер** -и м. (франц. ambassadeur) **амбасадор** – **1.** највисок дипломатски чин.

**2.** шеф на амбасада.

**3.** највисок дипломатски претставник на една држава испратен во друга за да ги претставува нејзините интереси; пратеник, посредник.

**амнестија** ж. (преку рус. амнистия од пол. amnistja според грч. ἀμνηστία) **амнестија** – законска одлука, акт за целосно или делумно помилување на осудени лица.

**ангажира(т)** свр.,несвр. (овде: свр.) (герм. engagieren, франц. engager) – **I.** задолжи, обврзе.

**II. ангажира се** – прифаќа ангажман (задолжение, обврска); задолжи се, обврзе се.

**антагонизм** м. (рус. антагонизм, франц. antagonisme според грч. ἀνταγωνισμα) **антагонизам** – заемна непомирлива противречност, спротивност на идеи; с и н.: непријателство, соперништво; нетрпеливост.

**апетит** м. (рус. аппетит од франц. appétit според лат. appetitus) – **1.** силна желба за јадење.

**2.** (прен.) силна желба, страст за постигање на нешто.

**апостолцки** прид. (според апостол, грч. ἀπόστολος) **апостолски** – што се однесува на а п о с т о л (и) (црков., грч.); **Апостолцка црква.**

**апсурд** м. (рус. абсурд, герм. Absurd од франц. absurde според лат. absurdus „глупав“) она што е противно на здравиот разум; с и н.: бесмислица, бесмисленост, глупост, безумие, заблуда, нелогичност и сл.

**аргумент** -и м. (рус. аргумент од герм. Argument, лат. argumentum) – доказ, основаност, покритие, причина, факт како оправдување на некое тврдење или поткрепа на дадена теза.

**аргументација** -ји ж. (рус. аргументация, герм. Argumentatio од лат. argumentatio) – **1.** приведување аргументи (докази); аргументирање.

**2.** збир од аргументи, докази, докажувања, факти во корист на нешто.

**арена** ж. (рус. арена, герм. Arena според лат. (h)arena) овде: (прен.) – поле на дејствување, поприште.

**аријцки** прид. **ариевски** – што се однесува на А р и е ц (санскрт. агуа), А р и ј ц и (истор.) – припадник на некој од индоевропските народи воопшто; Индоевропеец.

**аристократија** -та ж. (ром. aristocrație, франц. aristocratie од грч. ἀριστοκρατία) (истор.) – привилигиран сталеж врз основа на потеклото или имотот; с и н.: родовско благородништво, племство.

**армија** ж. (рус. армия од франц. armée според лат. armo) – сите вооружени сили на една држава; с и н.: војска.

**архиепископ** м. (грч. ἀρχιεπίσκοπος, црков.) – епископ што управува и стои на чело на архиепископија, што управува црковна област од неколку епископии.

**архиепископија** ж. (средногрч. ἀρχιεπισκοπή, црков.) – црковна област составена од неколку епископии или епархии, управувана од архиепископ. – **Архиепископијата**; **Охридска Архиепископија** – Охридска архиепископија.

**архиепископ** м. Вид. **архиепископ**.

**асимилира се** несвр. (герм. assimilieren од франц. assimiler според новолат. assimilo) **асимилира се** – претопува се (во друг народ, примајќи ги неговите а губејќи ги своите одлики, белези и сл.); *изедначува се*; **асимилирајќи се** – изедначувајќи се (со друг народ).

**аудиторија** ж. (рус. аудитория од лат. auditorium) **аудиториум** – **1.** сала во која се држат предавања; с и н.: слушална.

**2.** слушатели; публика.

## Б

**банда** -и м. (преку рус. банда, итал. banda од герм. Bande ,чета, одред‘) – (вооружена) разбојничка и пљачкашка дружина, криминална група.

**безрезултатен** -тна прид. (без- + новолат. resultatus) – што нема резултат(и), исход; с и н.: безуспешен, неуспешен.

**без резултатно** прил. (без- + новолат. resultatus) **безрезултатно** – без резултат; с и н.: безуспешно, неуспешно.

**бјуджет** -от м. (преку рус. бюджет, франц. budget од англ. budget) **буџет** – парична сметка на државните, институционалните и сл. приходи и расходи, балансирана, планирана за определено време (година, тримесечје, месец).

**бугаризм** -змите м. – збор или каква било јазична конструкција од бугарскиот јазик (во друг јазик).

**бугароман** -и м. (според бугаро- + -ман според грч. μανία ‚безумие, лудост‘) – **1.** Македонец што се стремел кон побугарување, бугаризирање.

**2.** (полит.) приврзаник на бугарската кауза, голем пријател на Бугарите.

**бугарофоб** м. (според бугаро- + грч. фобија φόβος - ‚страв‘) – лице што ги мрази Бугарите, бугарската политика, јазик, култура и сè што е бугарско.

**Бури** -ите мн. Б у р и – племенски народ што живее во областа Трансилванија; с и н.: **Трансилванци**; според Милан Вујаклија: Бури (холанд. боег „селани“ од холандско потекло жители на Јужна Африка.

## В

**варварин** -ри м. (грч. βάρβαρος) – **1.** истор. (за старите Грци и Римјани) (подбивно име за секој) странец, туѓинец.

**2.** (прен.) човек што безогледно уништува, урива културни и материјални вредности.

**3.** (прен.) груб, жесток, некултурен човек; с и н.: дивјак.

**варварцки** прид. **варварски** – што се однесува на варвари.

**вариација** -ји ж. (рус. вариация од лат. variatio) **варијација** – варијанта; разновидност.

**вест-Готи** -ите мн. (герм.: West – запад; Г о т и – древен источногермански народ кој живеел на Скандинавскиот Полуостров и на бреговите на Балтичкото Море); в е с т Г о т и – западни Готи.

**вест-готски** -те прид. в е с т г о т с к и – што се однесува на в е с т Г о т и т е – западните Готи.

**вето** ср. (во текстот: veto) – (лат. veto) забрана, одбивање, непримање, отфрлање.

## Г

**гарант** м. (во кн. gerant, франц. garant, итал. guarento ,жирант<sup>6</sup>) – потписник на меница; оној што дава гаранција за друг дека сигурно, без отстапки, ќе ги извршува обврските кон трети лица.

**гарантија** -ји ж. (франц. garantie) Вид. **гаранција**.

**гарантират** свр.,несвр. (франц. garantir ) **гарантира** – 1. (прав., финан.) даде, дава гаранција; прими, прима одговорност, одговара за некого.

2. обезбеди, обезбедува, осигури, осигурува.

**гаранција** -ји ж. (преку ром. garanție од франц. garantie) – 1. подлога за извршување на обврската; с и н.: сигурност.

2. (прен.) уверение (за остварување на нешто); и з р а з: да даде **секаква гаранција** – со сè да гарантира.

**гарнизон** -и м. (рус. гарнизон од франц. garnison) – воена месност со изградена инфраструктура (згради, полигони, амбуланта и сл.) за сместување, заштита и обучување на војниците.

**ген.** – скратеница за г е н е р а л (рус. генерал од герм. General според лат. generalis) – (воен) висок офицерски чин; лице со таков чин.

**генерал-губернатор** м. (рус. генерал, новолат. generalis; рус. губернатор, лат. gubernator) – (воен) **1.** врховен административен управител на зависна област или колонија.

**2.** врховен административен управител на Источна Румелија.

**генерален** -лни, -лнијот прид. (од лат. generalis ,општ‘) – главен, врховен (основен, најважен).

**генералцки** -јот прид. **генералски** – што се однесува на генерал(и).

**географија** -та ж. (рус. география, пол. geografia од лат. geographia, грч. γεωγραφία ,земјопис‘) **географија** – комплексна наука која се занимава со опишувањето на Земјината топка, со нејзината структура, природните нејзини богатства, условите, населението и др.

**географичен** -чно прид. **географски** – што се однесува на географијата.

**географцки** -кијот, -ка, -ката, -ко, -ки, -ките прид. **географски** – што се однесува на географијата. Во изразот: **во географцки однос** – од гледиште на географијата, според географијата.

**географцки** прил. **географски** – како кај географијата.

**герој** -ои м. (рус. герой од франц. héros, лат. heros од грч. ἥρως) **херој** – тој што се одликува со ретко (исклучително) голема храброст, смелот; с и н.: храбрец, јунак.

**гимназија** -ји ж. (рус. гимназия од герм. Gymnasium, лат. gymnasium според грч. γυμνάσιον) – образовна институција во која се стекнува средно образование.

**гимназијцки** -јот прид. **гимназиски** – што се однесува на гимназијата.

**гимнастика** ж. (преку рус. гимнастика од герм. Gymnastik или франц. gymnastique, лат. gymnastica, грч. γυμναστική)

спортска дисциплина којашто вклучува различни видови вежби.

**гладиатор** -и м. (рус. гладиатор од лат. gladiator) **глад-јатор** – (истор.) борец (обично роб) којшто во римскиот циркус се борел со друг борец или со ѕверови; воопшто борец во арена.

**гркоман** -и, -ни м. (според грко- + -ман-: грч. μάγία ,безумие, лудост‘) – Македонец што клонел кон погрчување, голем приврзаник на Грците, грчката политика и превласт.

**гркоманен** -анни *приод*. (според грко- + -ман - грч. μάγία ,безумие, лудост‘) **гркомански** – што се однесува на гркоман.

**гркоманствујуки** -ата гл. прид. (рус. форма) од г р к о м а н с т - в у в а (според грко- + -ман-: грч. μάγία ,безумие, лудост‘) – што клони кон погрчување.

**група** -и ж. (рус. группа од герм. Gruppe, франц. groupe, итал. gruppo) **а.** збир, куп, множество. **б.** повеќе луѓе на некоја работа. **в.** овде: збир на луѓе, предмети и сл. поврзани според сродност. Во и з р а з о т: **по мали групи** – во мали групи, групно.

**групира** свр.,несвр. (герм. gruppieren од франц. grouper) **групира** – **I.** стави, става во групи, подели, дели, разделува на групи.

**II. се групира** – (овде: несвр.) создава од повеќе нив група; влегува во група заедно со повеќемина.

**грцизм** м. **грцизам** – збор или каква било јазична конструкција од грчкиот јазик (во друг јазик).

## Д

**девиз** м. (франц. devise, новолат., шпан.: divisa) **девиза** – лозинка, начело, гесло; кратка изрека, парола.



**декларација** -ји ж. (франц. déclaration од лат. declaratio) **декларација** – изјава, повелба, проглас; објавување, (службен) извештај и сл.

**демон** м. (рус. демон, франц. démon од грч. δαίμων) – натприродно суштество; зол дух, зла коб; враг, сотона, непријател.

**демонстративно** прил. (герм. Demonstrativ според лат. demonstrativus) – со негодување, јавно, сите да разберат, очигледно, очевидно, отворено, слободно протестирајќи; со глаголите: **помине**; **замине**.

**деморализујуки** гл. прид. од деморализира (франц. démoraliser) **деморализирачки** – обесхрабрувачки; (прен.) што искривува, изопачува (во морален поглед).

**дервент** -ите м. (преку грч. δερβένι од тур. dervent и derbent од перс.) – планински теснец, премин, проод, клисура низ која поминува главен пат.

**диалект** -от, -ите м. Вид. **дијалект**; во напоредна употреба со синонимот: **говор**.

**дијалект** -и м. (рус. диалект, герм. Dialekt, франц. dialecte од лат. dialectus според грч. διάλεκτος) – **дијалект** м. (лингв.)  
1. местен говор, некнижевен говор, нелитературна реч.

2. група говори на еден јазик со еднакви или мошне слични фонетски, лексички и др. особености; с и н.: наречје, говор.

**диктуан** -и гл. прид. **диктиран** – наметнуван.

**диктува** гл. несвр. (лат. dicto) **диктира** – налага, наложува, наметнува некому своја волја.

**дипломат** -и, -ите м. (рус. дипломат, франц. diplomate според лат. diplomatus) – висок чиновник во надворешната политика на определена држава; (прен.) тактичен човек.

**дипломатија** -та ж. (рус. дипломатия, франц. diplomatie според грч. διπλωμα) – наука за меѓународните односи; чинов-

ници или службеници што се занимаваат со дипломатски работи; надворешната политика на една држава и нејзиното раководење; методи, средства, правни форми и др. преку коишто една држава ги уредува своите односи со друга држава; (прен.) вештина, умевање да се придобие некого за нешто; во членска форма: **д и п л о м а т и ј а т а**.

**дипломатически** прид. (преку рус. дипломатический од франц. diplomatique според грч. δίπλωμα) **дипломатски** – што се однесува на дипломат(ијата).

**дипломатичен** -чна, -чни прид. (франц. diplomatique според грч. δίπλωμα) **дипломатски** – што се однесува или е во врска со дипломатија.

**дипломатци** -јо, -а прид. **дипломатски** – што се однесува или е во врска со дипломати и дипломатија.

**дипломација** ж. (рус. дипломация, франц. diplomatie според грч. δίπλωμα) – Вид. **дипломатија**.

**директор** -от м. (рус. директор, герм. Direktor од лат. director) – управител, управник (што стои на чело на организација, институција, фирма и сл.).

**документ** -и м. (рус. документ, герм. Dokument од лат. documentum ‚доказ‘) – писмена потврда како доказ (обично издадена од официјален орган).

**друм** -ишчата м. (од грч. δρόμος) – главен пат; паде.

**дуовно-национален** -лно прид. **духовно-национален** – што се однесува на духовните и националните околности, прилики.

Ѓ/  
Е

**евангелие** -то ср. (грч. εὐαγγέλιον) – првите четири книги на Новиот завет од Библијата во кои се изнесени животот и учењето на Исус Христос.

**евол’уција** ж. (франц. évolution според лат. evolutio ‚развивање, развој‘) **еволуција** – постепен внатрешен развој на нешто, постепен преод од една состојба во друга; постепен промена на општеството; (спротивно: револуција).

**евол’уцијен** -јна, -јно *прид.* (лат. evolutio) **еволуционен** – што се однесува на еволуција (развој), што се развива постепено; с и н.: еволутивен, еволуциски, развоен; е в о л’ у ц и ј н о прил. постепено, еволутивно, еволуциски.

**егоистичен** -чна, -чно, -чни *прид.* (франц. égoïste) и **егоистички** – што се однесува на е г о и с т (себичник, саможивец, самољубец), што е како кај егоист; с и н.: егоистички, саможив, самољубив, себичен.

**екзарх** м. (грч. ἑξάρχος ‚предводник, старешина‘) **егзарх** – поглавар на самостојна црква; епископ, духовен управител на некоја поголема област, покраина, подрачје, округ.

**екзархија** -та ж. (црков., средногрч. ἑξαρχία) **егзархија** – 1. самостојна црква управувана од егзарх  
2. (збирно) сите егзарси заедно.

**екзархијски** *прид.* **егзархиски** – што се однесува на е г з а р х и ј а.

**екзархист** -и, -ите м. (според средногрч. ἑξάρχος ‚екзарх‘ + -ист) 1. **егзархист** – приврзаник на бугарската егзархија во Македонија.

2. не екзархист м. **неегзархист** – тој што не е егзархист.

**економија** ж. (грч. οἰκονομία) – наука за стопанските појави и законитости. Во и з р а з о т: **политична економија** – наука за законите на производството, произведувањето на материјални блага.

**економски** -о прид. што се однесува на економиста; синон.: материјален, стопански, финансиски.

**економски** -о прид. Вид. **економски**.

**економски** прил. економски – во поглед на економиста; синон.: материјално, стопански, финансиски.

**експериментатор** м. (герм. Experimentator според лат. experimentum 'опит') – тој што изведува експерименти со цел да открие нешто ново за да биде воведено во практиката или науката.

**експлоатира** свр.,несвр. (герм. exploitiere од франц. exploiter) **експлоатира** – 1. (прен.) искористи, искористува некој; употреби, употребува.

2. (прен.) манипулира.

**експлуататорски** -ата прид. **експлуататорски** – што му е својствен на експлоататор (и); искористувачки.

**експлуатација** -та ж. (герм. Exploitation од франц. exploitation) **експлуатација** – експлоатирање. 1. крајно искористување на туѓ труд, на туѓа земја, на туѓ народ и сл.

2. (прен.) злоупотребување, манипулирање.

**експлуатира** свр.,несвр. (герм. exploitiere од франц. exploiter) **експлуатира** – 1. искористи, искористува туѓ труд.

2. (прен.) злоупотреби, злоупотребува.

3. (прен.) а. свесно наметнува некому свои идеи (со цел и интерес); манипулира. б. (во пасивна употреба со се).

**експлуатирајн'е** ср. гл. им. **експлуатирање** – манипулирање, злоупотреба.

**елемент** -и м. (герм. Element од лат. elementum) – 1. составен дел на некој систем.

2. претставник на една општествена средина, заедница, група обично меѓу друга (средина, заедница, група).

3. луѓе, народ, население.

**емигрант** -ите м. (герм. Emigrant од лат. emigrans, -antis) – лице што се иселило, преселило во туѓа земја од разни причини (економски, политички, религиозни и др.); с и н.: иселеник.

**емиграција** ж. (герм. Emigration според лат. emigratio) –  
**1.** иселување на лице или група лица од својата земја во друга, туѓа земја од разни причини (политички, економски, религиозни и сл.).

**2.** (како збирна им.) сите емигранти што живеат во други земји; с и н.: иселеништво.

**енергичен** -чна, -чната, -чни прид. (грч. ἔργον ,работа, дејство, дело, делотворен‘) – **1.** неколеблив, решителен, одлучен, силен.

**2.** строг, остар, жесток, безмилосен.

**3.** (прен.) истраен, упорен.

**енциклопедија** ж. (новолат. encyclopaedia од грч. ἐγκύκλιος παιδεία) **енциклопедија** – лексикографско дело што обработува поими од областа на животот, науката и уметноста. Во и з р а з о т: **жива народна енциклопедија** – луѓе што имаат извонредни познавања од разни области на науката, животот и сл.

**епархија** -ји ж. (грч. ἐπαρχία) – област под управа на епископ или архиепископ; с и н.: епископија.

**епоха** ж. (герм. Epoche, лат. epocha од грч. ἐποχή) – долг период којшто по историските настани прави посебна целина; с и н.: ера, век.

**2.** строг, остар, жесток, безмилосен.

**3.** (прен.) истраен, упорен. Во и з р а з о т: **напраи епоха во жи(в)отот** – се здоби со големо историско значење, izdelувајќи се од редица други настани и современици.

**ера** ж. (герм. Ära од лат. aera) епоха, век. Во и з р а з о т: **но(в)а ера** – нова ера, период од раѓањето на Христа до денеска; овде: период.

**естетичен** -чни, -чните прид. (франц. *esthétique* според грч. αἰσθητικός) – **естетски** – што се однесува на естетската страна, што одговара на барањата на естетиката; с и н.: убав.

**естетичност** ж. – естетска страна; убавина.

**етимологија** -та ж. (герм. *Etymologie*, лат. *etymologia* од грч. ἐτυμολογία) – потекло на збор.

**етимологијски** прид. **етимолошки** – што се однесува на етимологијата, на потеклото на зборот.

**етимологијско-фонетичен** прид. **етимолошко-фонетски** – што се однесува на етимологијата и фонетиката.

**етнографија** -та ж. (герм. *Ethnographie* од лат. *ethnographia*, грч. ἐθνογραφία) – наука што го опишува животот и обичаите на народите, нивната култура, потекло, раселување и развој; с и н.: етнологија.

**етнографски** -а, -о, -и прид. **етнографски** – што се однесува на етнографијата, т.е. на животот и обичаите на народите, нивната култура, потекло, раселување и развој. Во и з р а з и т е: **во етнографски, географски и историјски однос** – од гледна точка на етнографијата, географијата и историјата; **во етнографски и географски однос** – од гледна точка на етнографијата и географијата; **во етнографски однос** – од гледна точка на етнографијата; **како во географски, така и во етнографски однос** – од гледна точка како на географијата така и на етнографијата.

**етнографски** прил. **етнографски** – како кај е т н о г р а ф и ј а, во врска со етнографијата.

**етнографско-политичен** прид. **етнографско-политички** – што е и етнографски и политички, што се однесува на е т н о г р а ф и ј а т а и политиката.

## Ж

**журнал** -от м. (франц. *journal*) – списание.

**журналист** -и м. (франц. journaliste) – лице што се занимава професионално со журналистика; новинар.

**журналистика** ж. (рус. журналистика по франц. journaliste) – дејност на журналист; новинарство.

## З

**заинтересуан** -а, -ата, -и, -ите гл. прид. од **се заинтересува** (за- + лат. interesse) – (свр.,несвр.) се заинтересира, покаже, покажува интерес за нешто, почне, почнува да се интересира; овде: **1.** з а и н т е р е с у а н – заинтересиран, што пројавува интерес.

**2.** во суперлатив: н а ј з а и н т е р е с у а н – најзаинтересиран.

**заинтересуваат се** свр.,несвр. **заинтересира се** – овде: (свр.) почне да се интересира, да покажува интерес.

**згруппират се** свр. **группира се** (фран. grouper) – собере се во извесна целина, организира се во група.

## S/

## И

**игнорира** свр.,несвр. (герм. ignorieren од лат. ignoro) – **I.** свесно не обрати, не обраќа внимание на нешто; с и н.: омаловажи, омаловажува, исклучи, исклучува, не се сообрази, не се сообразува (со нешто), не сака да знае, не земе, не зема предвид; пренебрегне, пренебрегнува; негира; во пасивна употреба со с е.

**игнорирајн'е** -то ср. гл. им. од и г н о р и р а; **игнорирање** – неземање предвид; с и н.: омаловажување, пренебрегнување; исклучување; несообразување.

**идеа** -и ж. (герм. Idee според лат. idea од грч. ἰδέα ,изглед, облик‘) **идеја** – мисла, замисла, помисла, поим, претстава, намера, план.

**идеал** -и, -ите м. (франц. idéal од герм. Ideal, лат. idealis ,совршен, извонреден‘ од грч. ἰδέα) – највисока цел кон која се стреми човек; совршенство; во мн.: и д е а л и (т е).

**идеален** -лна прид. (според франц. idéal) – возвишен; беспрекорен, совршен; примерен.

**идеализира** свр.,несвр. (франц. idéaliser, герм. idealisieren) – замисли, замислува, претстави, претставува нешто во подобра (идеална) светлина отколку што е во реалноста.

**идеалист** -и м. (франц. idéaliste) – **1.** човек којшто несебично ѝ служи на некоја идеја од која нема корист, којшто се жртвува за општеството.

**2.** човек којшто ја идеализира реалноста и работи за идеали; непрактичен човек; с и н.: мечтател, занесеник.

**идеја** -та, -јите ж. (герм. Idee според лат. idea од грч. ἰδέα ,изглед, форма‘) – мисла, замисла, помисла, претстава; намера, план; (во мн.: и д е и).

**илустрација** ж. (франц. illustration од лат. illustratio) – **1.** илустрирање.

**2.** цртеж или фотографија што објаснува или дополнува текст.

**3.** (прен.) пример (што служи како дообјаснување на искажани мисли).

**ил’адо** ср. (новогрч. χιλιάδα од грч. χιλιάς) **илјада** – основен број сто пати поголем од десет (се белижи со цифрата 1000); и л ј а д о п а т и – **илјада пати** – безброј многу пати.

**ил’адогодишнина** ж. **илјадогодишнина** – поминати илјада години од некој настан (од раѓање, смрт и др., од воскреснувањето на Исус Христос).

**ил’узија** -та, -јите ж. **илузија** (франц. illusion според лат. illusio) – сетивна (сетилна, чувствена) изопаченост на стварноста; (прен.) измама; пуста мечта, надеж, копнеж, нешто неостварливо, нереално.



**ил’устрација** ж. **илустрација** (фран. illustration од лат. illustratio) – Вид. **илустрација**.

**император** м. (лат. imperator) – **1.** највисока титула на монарх.

**2.** монарх со таква титула; с и н.: цар.

**императорски** -ото прид. **императорски** – што се однесува на император(и); царски.

**империја** ж. (лат. imperium ‚власт‘) – **1.** монархистичка држава на чело со император; царство.

**2.** држава-метропола со своите зависни од неа територии и народи; власта, управата на таквата држава.

**имперски** -те прид. **имперски** – империјален, царски.

**индиферентизм** м. (франц. indifférentisme од лат. indifférens, -entis, книж.) **индиферентизам** – индиферентност, рамнодушност, безразличност, незаинтересираност, неутралност. Со п р и д а в к а т а: **полон** – полн.

**индиферентизм** м. (франц. indifférentisme од лат. indifférens, -entis, книж.) **индиферентизам** – индиферентност, рамнодушност, безразличност, незаинтересираност, неутралност.

**иницијатива** -ата ж. (герм. Initiative од лат. initium) **иницијатива** – **1.** преземена работа, дело; потфат; идеја, предлог, поттик за некаква дејност.

**2.** раководење на некаква активност.

**иницијатор** -и м. (герм. Initiator од новолат. initiator) **иницијатор** – **1.** тој што пројавува иницијатива.

**2.** подбудител; поттикнувач, потстрекнувач.

**иницијатива** -та ж. (герм. Initiative од лат. initium) **иницијатива** – **1.** преземена работа, дело; потфат; идеја, поттик за некаква дејност.

**2.** раководење на некаква активност.

**инспектор** -от м. (герм. Inspektor од лат. inspector) – службено лице назначено да врши инспекција.

**инспекторство** -то ср. – должност на инспектор.

**инстинкт** -и м. (герм. Instinkt според лат. instinctus ‚поттик, импулс‘) – **1.** (псих.) вродена способност кај човека и животните несвесно, без учество на волјата и разумот, да вршат целесообразни дејства.

**2.** несвесно внатрешно чувство; с и н.: нагон; (прен.) претчувство.

**интелегентен** -тна, -тни прид. (лат. intelligens, -entis) **интелигентен** – **1.** што ѝ припаѓа на интелигенцијата; с и н.: образован, школуван; културен.

**2.** што е умствено развиен. **а.** паметен, бистар, умен, разумен. **б.** во суперлатив: н а ј е н т е л е г е н т е н – најинтелигентен.

**интелегенција** ж. (лат. intelligentia ‚проникливост‘) **интелигенција** – **1.** вродена способност на умот за сфаќање, разбирање на работите, појавите за животот и светот; памет, разум, ум.

**2.** луѓето (како општествен слој) на коишто основно занимање и извор за егзистенција им е умствениот (творечкиот) труд; (збир. мн.) сите такви луѓе наедно; учени луѓе; во форма за обраќање: и н т е л е г е н ц и ј о!

**интелектуален** -лни прид. (герм. intellektual според лат. intellectualis ‚сфаќање, разбирање‘) – што се однесува на интелектот; с и н.: мисловен, умствен.

**интелигентен** -тни прид. (лат. intelligens, -entis ‚што сфаќа‘) – **1.** кој е умствено развиен; с и н.: умен, паметен, разумен, бистар.

**2.** што ѝ припаѓа на интелегенцијата; с и н.: школуван, образован, учен, културен.

**интерес** -от, -и, -ите м. (герм. Interesse од лат. interest) – **1.** внимание насочено кон дознавање, разбирање, научување, запознавање на нешто, со нешто; интересирање.

**2.** и м а и н т е р е с – е заинтересиран.

**3.** корист, полза; добивка.

**4.** камата.

**5.** важност, значење.

**6.** (обично во мн.) и н т е р е с и – потреби, барања, права; стремежи; во синонимен спрег со п р а в а.

**интересен** прид. (франц. intéressant) – што предизвикува (побудува) интерес; с и н.: привлечен, занимлив, забавен; овде: во супрелатив: н а ј и н т е р е с е н – најинтересен.

**интересуа се** несвр. (според франц. intéressant + -ува)  
**интересува се** – има интерес кон нешто, се занимава со нешто; се интересира.

**интересува** несвр. (според франц. intéressant + -ува)  
**интересира** – **I. а.** пројавува интерес за (кон) нешто. **б.** привлекува.

**II. интересува се** – **1.** пројавува интерес, се интересира.  
**2.** се занимава со нешто.

**интернационалист** -и м. полит. (франц. internationaliste) – човек што го чувствува светот како своја татковина; с и н.: космополит.

**интригант** -ите м. (герм. Intrigant од франц. intrigant, ром. intrigant) – човек што прави (предизвикува) интриги; што е склон кон интриги; с и н.: сплеткар.

**иронизирајуќи** ср. гл. им. од иронизира(в)а **иронизира** (новолат. ironisare) – се исмева, се потсмева на коректен, фин начин; иронизирање, потсмевање.

**иронија** ж. (герм. Ironic, франц. ironie од лат. ironia, грч. εἰρωνεία) – реторичка фигура во која со подбив се искажува значење спротивно на она што, всушност, се мисли или се сака да се каже; прикриен потсмев; **со иронија** – иронично.

**ироничен** прид. (франц. ironique според лат. ironicus, грч. εἰρωνικός) – во кој има иронија; подбивен, шеговит, пејоративен.

**иронја** -и ж. (франц. ironie од лат. ironia, грч. εἰρωνεία)  
Вид. **иронија** – спротивна смисла на зборот.

**историја** -та ж. (герм. Historie од лат. historia, грч. ἱστορία) – **1.** наука за развојот на народите, на човечкото општество, на општествениот и друг живот; приказ на тој живот и развој.

**2.** наука што го изучува минатото на некој дел од науката или културата.

**3.** случај; инцидент, несреќа.

**4.** воопшто развој, развоен пат.

**5.** воопшто тек, ток; минато.

**историјцки** прид. **историски** – што се однесува на и с т о р и ј а т а.

**историјцки** -а прид. -ка, -ата, -и, -ите **историски** – што се однесува на и с т о р и ј а т а.

**историјцко-културен** -и прид. **историско-културен** – што се однесува на историските и културните околности, прилики.

**историјцко-фонетичен** прид. **историско-фонетски** – што се однесува на историјата и фонетиката.

**историк** -ци м. (рус. историк, пол. hystorik од лат. historicus) – тој што се занимава со историја, стручњак по историја.

**историко-културен** -ните прид. **историско-културен** – што се однесува на историските и културните околности, прилики.

**историцки** прид. **историски** – што се однесува на и с т о р и ј а.

**исторјцки** -те прид. **историски** – што се однесува на и с т о р и ј а.

## Ј

**јануари** м. (средногрч. *ἰανουάρης*) **ј а н у а р и** – првиот месец во календарската година (има 31 ден); зимски месец.

**језуит** -ите м. (црковлат. *Jesuita* според *Jesus* ‚Исус‘) – припадник на језуитскиот ред; (прен.) дволичен човек, лицемер.

**јота** ж. (грч. *ἰῶτα*, книж.) – име на грчката буква *ј*. Во и з р а з о т: **ни на једна јота** – ни во најмала мера, ни најмалку, никако.

**јули, Јули** м. (лат. *Julius, Julii*) – седмиот месец во годината кога жетвата е во ек.

## К

**кандидат** -и м. (лат. *candidatus*) – лице што се пријавува (конкурира, аплицира) за да биде избрано или назначено на определено место (работа, служба, функција и сл.).

**кандидатура** ж. (лат. *candidatus*) – изјавена желба за некоја функција, работно место преку избор, натпревар; апликација; статус на кандидат.

**кандитат** -и м. Вид. **кандидат**.

**капитал** м. (герм. *Kapital*, франц. *capital* од лат. *capitalis* ‚главен‘) – богатство, имот, сопственост, голема сума пари; готови пари.

**капитулира** *свр.,несвр.* (герм. *kapitulieren*, франц. *capituler* од новолат. *capitulare*) – (воен) **1.** прекрати, прекратува воени дејства и се предаде, предава на непријателот под определени услови што тој ги поставува.

**2.** овде: признае своја слабост, немоќ (пред некого).

**капитулирајн’е** ср. гл. им. од капитулира; **капитулирање** – капитулација, признавање на победа, предавство и сл.

**каприз** -и м. (франц. *caprice*, итал. *capriccio*, од лат. *capra*) **каприц** – одлука, сакање, посак, посакување, барање без

основа, без мотив; с и н.: самоволие, самоглавост, тврдоглавост.

**капризен** -зна прид. (според франц. caprice, итал. capriccio) **каприциозен** – ќудлив, самоволен, своеглав, тврдоглав.

**карта** ж. (герм. Karte од итал. carta, лат. charta, од грч. χάρτης) – цртеж со намален размер на дел од Земјината површина на кој со условни знаци се дадени географски, етнографски, јазични и др. особености (т.е. општи или специјално избрани податоци).

**каса** и ж. (итал. cassa според лат. capsa) – **1.** метален шкаф за чување пари и др. скапоцености.

**2.** парична сметка на државните приходи и расходи; благајна; готови приходи.

**категорија** -ји ж. (франц. catégorie од лат. categoria, грч. κατηγορία) – овде: група, вид, тип на луѓе.

**категоријски** прил. **категорички** – на начин како кај к а т е г о р и ч е н. **1.** точно определено; с и н.: потврдно, дефинитивно, безусловно, беспоговорно, одлучно, смело, решително.

**2.** (прен.) мошне јасно, очигледно, очевидно.

**категорично** прил. како кај **категоричен** – точно определено (кажано и сл.), с и н.: потврдно; безусловно, беспоговорно; дефинитивно; одлучно, смело, решително; во суперлатив: н а ј к а т е г о р и ч н о – најкатегорично, најодлучно, најрешително и сл.

**католик** -ци, -ците м. (франц. catholique, црклат. catholicus според грч. καθολικός) – лице од католичка вероисповед.

**католичество** -то ср. **католицизам** (рус. католицизм, герм. Katolizismus според лат. catholicus од грч. καθολικός) – (религ.) вероисповед на Западната христијанска црква, чијшто поглавар е папата.

**клас** -от, -ои м. (рус. класс, франц. classe според лат. classis) к л а с а – (прен.) група луѓе со определен статус, положба и заеднички интерес во општеството.

**класически** -те прид. (рус. классически според лат. classicus) **класичен** – што се однесува или е сврзан со антиката; с и н.: антички, стар; (а н т.: нов).

**клиент** -и м. (герм. Klient од лат. cliens, -entis) – **1.** редовен купувач, посетител, корисник на разни услуги.

**2.** овде: (прен.) приврзаник, следбеник, поддржувач.

**колонија** ж. (герм. Kolonie од лат. colonia) – група луѓе (иселеници) од иста националност.

**коментар** -и м. (рус. комментарий од лат. commentarii – буквално: „книги“); **коментари** – објасненија кон некој текст, белешки за нешто.

**комитет** -о, -от, -и, -ите м. (франц. comité) – **1.** избран или назначен орган кој раководи некаква дејност.

**2.** (истор.) (пред Ослободувањето) револуционерна тајна организација).

**3.** (истор.) раководство на револуционерно движење за борба против Османското господство.

**4.** во состав на сложенката: **контр - комитет** – контра-комитет, противкомитет.

**комитетски** -те прид. **комитетски** – што се однесува на к о м и т е т (и).

**компрометира** свр.,несвр. (рус. компрометировать од франц. compromettre) **компромитира** – **1.** претстави, претставува нешто (или некого) во лоша, негативна светлина.

**2.** изложи, излага на ризик од неуспех.

**компромис** м. (герм. Kompromiss од лат. compromissum) – заедничко решение како резултат на извесни отстапки; договор, согласност, нагодба. Во и з р а з о т: **со компромис** – компромисно, согласно, со договор.

**компромитира** свр.,несвр. (книж., франц. compromettre) – претстави, претставува некого или нешто во лоша, негативна светлина, наруши, нарушува достоинство, углед на некого; с и н.: осрамоти, осрамотува, посрами, посрамотува; лаже, излаже; (овде: несвр.).

**конкуренција** -та ж. (герм. Konkurrenz од новолат. concurrentia) – **1.** овде: борба меѓу соперници за постигање на определена (обично политичка) цел; с и н.: соперништво.

**2.** (прен.) конкурент(и).

**конкурира** свр.,несвр. (герм. konkurieren, според лат. concurrere) – **1.** (овде: несвр.) земе, зема учество на конкурс.

**2.** влегува во конкуренција; с и н.: претендира.

**конпенсација** ж. (лат. compenso) **компензација** – обесштетување, оштета, надомест за нешто одземено, изгубено, отстапено; овде: (прен.) награда.

**констатира** свр.,несвр. (герм. konstatieren, франц. constater од лат. constat) – прави, направи констатација, установи, установува, утврди, утврдува (овде: несвр.).

**консул** -и, -ите м. (франц. consul од лат.: consul) (и) **конзул** – дипломатски претставник во некој град на странска земја за да ги претставува и штити интересите на својата држава и нејзините граѓани.

**консулство** -а ср. (според франц. consul од лат.: consul + -ство) **конзулство** – **1.** конзулска служба.

**2.** овде: конзулско претставништво.

**контр-** (лат. contra) прв составен дел на сложени зборови со значење ‚против, напротив, наспроти, противно, спротивно‘); во состав на зборовите: **контркомитет** и **контравозразујн’е**.

**контра-возразујн’е** -а ср. гл. им. (од рус. гл. возразить: [лат.: kontra] возражение) **противприговор** – приговор со кој се побива порано изнесенiot приговор;.



**контр-комитет** м. **контракомитет** – противник на комитетот.

**конференција** -та, -ји ж. (рус. конференция, герм. од лат. conferentia) – заседание, собир на кој се разгледуваат, расправаат, договараат и решаваат одделни прашања; јавно предавање обично со дискусија, советување, договор.

**конфликт** -от м. (герм. Konflikt од лат. conflictus) – судир на спротивставени интереси, погледи, мислења, сфаќања, стремежи и др.

**концерт** м. (герм. Konzert, франц. concert од итал. concerto) – **1.** (муз.) изведба на музичко дело пред публика. **2.** овде: (прен.) „сите инволвирани“.

**копира** свр., несвр. (герм. kopieren според лат. copia) к о п и р а – **1.** прави, направи копија, препише, препишува. **2.** (прен.) подражава, имитира.

**кореспондент** -от м. (герм. Korrespondent, новолат. correspondens) – лице што пишува писма и одговара на писма, што како соработник на некој орган преку радио, весник и сл. праќа допис(к)и; с и н.: дописник.

**кореспонденција** -та ж. (новолат. correspondentia, итал. corrispondenza) – пишување писма, статии, белешки во весник или списание во кои се изнесуваат соопштенија за настаните; с и н.: дописка, преписка; размена на писма; допишување.

**костуат** несвр. (герм. kosten преку срп.-хрв.) **кошта** – чини, вреди.

**криза** -ва ж. (преку франц. crise, лат. crisis според грч. κρίσις) – пресврт, овде: тешка неочекувана состојба, положба во одот (развојот) на нешто.

**критика** -та ж. (франц. critique од лат. critica според грч. κριτική) – истакнување, посочување, разликување на она што е неповолно и негативно, лошо и слабо (слабости, грешки, недостатоци) од она што е добро или вредно и сл.; приказ,

оценка; воопшто позитивен или негативен суд за нешто или некого. Во и з р а з и т е: **не издржуа критика** – не трпи критика; **не подлежит на критика** – не може да се критикува.

**критикуа** несвр. (герм. kritisieren) **критикува** – I. дава критика за нешто, заема негативен или позитивен однос кон некого; во пасивна употреба со „се“.

II. **се критикува** – (обично во мн.) даваат, упатуваат критики еден на друг, заемно се напаѓаат.

**критикувајќи** гл. прил. од к р и т и к у в а; **критикувајќи** – упатувајќи критика.

**критичен** прид. (грч. kritikos) – што во себе содржи или изразува критика; критички.

**критично** прил. – со критика (реално, отворено), критикувајќи; критички.

**култивирајн’е** гл. им. ср. од **култивира** – овде: (несвр.: kultivieren) **1.** одгледува, негува билки.

**2.** развива, негува, одржува (односи и сл.); **култивирање** – овде: развивање, негување, одржување (односи и сл.).

**култура** -и ж. (герм. Kultur, франц. culture според лат. cultura) – **1.** збир на духовни и материјални вредности (добра), создавани од човештвото во разни историски периоди.

**2.** образованост, просветеност.

**културен** -нијот, -и(те) прид. (лат. cultura) – **1.** што достигнал висок степен на култура; с и н.: образован, просветен, начитан; совршен, усовершен (а н т.: некултурен, непросветен, примитивен); (во компаратив) п о к у л т у р е н.

**2.** што се однесува на областа култура (духовниот и материјалниот живот), што е во врска со културата. **а.** што создава и шири култура. **б.** на кој, во кој, со кој се создава и шири културата.

**културно** прил. (според лат. cultura) на културен план, во областа на културата.

**културно-историјски** -ка, -ките прид. **културноисториски** – што се однесува на културните и историските околности, прилики.

**културно-национален** -лно прид. што се однесува на културните и националните околности, прилики.

## Л

**лагер** -и м. (герм. Lager) (прен.) – општествена група од луѓе, партии, држави што имаат исти (општи) интереси, сфаќања и сл.

**легален** -лно прид. (франц. légal од лат. legalis) – што одговара на законот; с и н.: законит; дозволен; јавен.

**лексичен** -чни прид. (грч. λεξικός) **лексички** – што се однесува на л е к с и к а т а, на речникот (зборовите на еден јазик).

**лингвист** -и, -ите м. (франц. linguiste од лат. lingua) – стручњак, специјалист по л и н г в и с т и к а (наука за јазикот, која опфаќа повеќе релативно самостојни дисциплини).

**литература** -та ж. (герм. Literatur од лат. litteratura) – **1.** целокупност од писмени дела на еден народ; с и н.: писменост, книжнина, книжевност.

**2.** пишани дела што се однесуваат на една област (уметничка, лингвистичка и сл.).

**литературен** -рни, -рнијот прид. – **1.** што се однесува на л и т е р а т у р а т а, што е во врска со литературата.

**2.** што одговара на установените (кодифицираните) норми на еден јазик; с и н.: книжевен.

**3.** што се однесува на п и с а т е л; с и н.: писателски.

**логичен** -чни прид. (грч. λογικός) – **1.** што се заснова на л о г и к а т а; логички.

**2.** што нужно произлегува од врската меѓу нештата; син: закономерен, обоснован, правилен; природен, нормален.

**3.** што мисли, расудува правилно; с и н.: реален.

**логично** прил. (според грч. λογικός) – на начин како кај логичен, со смисла; с и н.: логички, разумно, паметно, умно; реално.

**лојален** -лни *приод.* (франц. loyal од лат. legalis ‚законски‘) – **1.** исполнителен, точен во вршењето на своите обврски. **2.** што се држи во рамките на законот, прописите; пропишен, правичен, исправен. **3.** приврзан, предан, оддан, искрен, чесен.

**лотарија** -ји ж. (грч. λотарία од итал. lotteria) лотарија – **1.** игра на среќа според однапред продадени билети со број. **2.** (прен.) голема среќа; случајност. **3.** несигурна работа. **4.** неочекувана добивка.

## Љ/

## М

**макар** сврзн. (средногрч. махари) – (допусен) иако.

**македонизм** -змите м. **македонизам** – збор или каква било јазична конструкција од македонскиот јазик (во друг јазик).

**максимум** прил. (според лат. maximum ‚најголемо, најмногу, не повеќе‘) – најголемиот процент, просек, дел и др. од нешто.

**маневр** -ври м. (франц. manœuvre) **маневар, маневра** – овде: (прен.) **1.** начин на постапување, вешт потег, вешто и лукаво дејство, работа; с и н.: сплетка.

**2.** (во мн.) напори.

**марш** -еи м. (герм. Marsch или од франц. marche) – одење, чекорење (отсечено и рамномерно) под такт; марширање.

**маса** ж. (лат. *massa*) – неопределена целина (множество, куп) од голем (огромен) број луѓе; народ.

**маска** -та ж. (герм. *Maske*, франц. *masque* од итал. *maschera* од арап.) – овде: (прен.) **1.** престорен вид; лицемерие.

**2.** прикриено, неправо, неvistинско лице.

Во и з р а з о т: **ке свалит маската** – ќе го открие правото вистинско лице (без да ги крие своите намери).

**материален** -лна прид. (според материјал) **материјален** – **1.** што се однесува на м а т е р и ј а (во филозофијата и науката) реален, недуховен.

**2.** што се однесува на м а т е р и ј а л, на имотната состојба.

**материјал** м. (герм. *Material* од лат. *materialis* „граѓа за некоја работа“) – **1.** (прен.) предмет, средство.

**2.** собрани информации, податоци, факти и сл. по некое прашање што служат како предмет на обработка на научни, литературни, стручни и сл. дела; с и н.: граѓа, градиво.

**материјален** -лна, -лната, -лни, -лно прид. што се однесува на имотната состојба.

**материјално** прил. како кај м а т е р и ј а л е н, во материјална смисла.

**мегали** (според мегало- грч. *μεγαλο-* „голем“) овде: „м е г а л и и д е ј а“ – голема идеја.

**меморандум** -и м. (франц. *mémoire* според лат. *memorandus*) – дипломатски документ во кој се изложени подробности по определено спорно прашање и гледиштето на владата по него.

**метаморфоза** ж. (лат. *metamorphosis* според грч. *μεταμόρφωσις*) овде: (прен.) суштествена промена на облиците, видоизменување; промена; духовна преобразба на човекот или општеството.

**механически** прил. **механички** грч. μηχανικός – без учество на волјата, на свеста на човека; с и н.: несвесно, махиално, автоматски.

**механично-политичен** прид. **механичкополитички** – што се извршува без учество на политичка волја, спонтано.

**милиарда** -и ж. (франц. milliard) **милијарда** – **1.** илјада милиони.

**2.** (прен.) (во мн.) мошне голема сума (пари).

**милион** -и м. (преку франц. million од итал. mil(l)ione) – **1.** илјада илјади (1.000.000).

**2.** (прен.) (обично во мн.) мошне голема сума (пари).

**министер** -три, -трите м. (франц. ministre според лат. minister) највисок државен службеник што стои на чело на едно министерство.

**министер-президент** м. (герм.) **министер – претседател** – претседател на влада, премиер.

**министерство** -то ср. (франц. ministère од лат. ministerium) највисок орган на државната управа; министерски совет; влада, кабинет.

**министерцки** прид. **министерски** – што се однесува на м и н и с т р и.

**министр-председник** м. министер-претседател.

**министр-президент** м. (герм.) **министер-претседател** – претседател на влада, премиер.

**минута** ж. (герм. Minute или франц. minute од лат. pars minuta prima) **1.** (физ.) единица за време рамна на 60 секунди.

**2.** (прен.) миг, момент.

**мисија** -та ж. (лат. missio) – (полит.) **1.** државна делегација што се испраќа во странска држава со определена задача.

**2.** (од поголемо општествено значење) работа, задача, должност доверена некому.

**мистификација** ж. (герм. Mystifikation, франц. mystification од грч.-лат.) – **1.** свесно доведување во заблуда по пат на таинственост (секако, со извесна цел); измама, превара.

**2.** овде: неточно, ненаучно толкување, објаснување; вештачка конструкција.

**митинг** -зи, -зите м. (англ. meeting, полит) – јавен масовен собир (обично проследен со говори) посветен на важни општествени и политички прашања што го засегаат и разнебитуваат народот зашто се сврзани со неговиот живот.

**мода** ж. (преку грч. μόδα, итал. moda од франц. mode) – овде: променлив начин, стил на однесување во дадена средина во определено време; с и н.: обичај, навика.

**момент** м. (герм. Moment, франц. moment од лат. momentum) – **1.** мошне краток отсек од време; с и н.: миг, мигновеност.

**2.** одредено време во развојот на нешто, кога се одлучува за нешто.

**монета** ж. (лат. Moneta) – **1.** метална пара, метален паричен знак. **2.** овде: (прен.) фал’шива м о н е т а – лажна монета, фалсификат.

**морален** -лнијот, -лната, -лно, -лното, -лни прид. (според **морал** – лат. mos генетив moris обичај, moralis, герм. од франц. / ,добрина; поука; дух, храброст‘); непишани правила за животот и однесувањето на поединецот во својата средина незагрозувајќи ги другите. **1.** што се однесува или одговара на м о р а л о т, на почитувањето на определени норми, правила; што е во духот на моралот; с и н.: етички.

**2.** што е поврзан со интелектот; с и н.: интелектуален, умствен; духовен.

Во и з р а з и т е: **во морален однос** – морално, етички; **морално прао** – основаност, оправданост.

**морално** прил. од аспект на моралот, во морална смисла.

**морално-религиозен** прид. **моралнорелигиозен** – што се однесува на религиозната свесност, цврстина.

**морфологичен** -чни прид. (буг.) **морфолошки** – што се однесува на **морфологија** [герм. Morphologie според грч. μορφή) – дел од лингвистиката што ги изучува зборовите како делови на реченицата, нивните конкретни форми, структури, особености, значења, употреба и воопшто сè што може за нив да се каже од граматичка и зборообразувачка страна].

**мотив** -ите м. (франц. motif, новолат. motivum, итал. motivo) – главен потстрек, причина, основаност, повод, побуда за нешто.

**музика** ж. (лат. musica од грч. μουσική (τέχνη)) исполнување на музичко дело и др.; овде: **со музика** – свирејќи.

## Н

**наивно** прил. (франц. naïf, лат. natus – неискусно; лековерно, простодушно, просто.

**научнолитературен** -рно прид. што се однесува на литературната наука; во називот: **Петроградското македонско словенско научнолитературно другарство „Св. Климент“**.

**научно-литературен** -рно прид. во називот: **Македон. научно-литературно другарство „Св. Климент“**.

**нација** ж. (лат. natio) – народност; народ, општествено множество луѓе здружени во заедница со заеднички идентитет или заеднички идентитети, кои живеат на определена територија и споделуваат заеднички внатрешни чувства од своите предци, нивниот јазик, историја, култура, традиција, обичаи, вера и сл.).

**национален** -лнијот, -лна, -лната, -лно, -лното, -лни, -лните прид. (герм. national по лат. natio, -onis) – што се одне-



сува или е во врска со опрерделена нација, што е проникнат со народен дух, совест за припадност кон определена нација (народ); народен, народски.

**-национален** (според лат. natio, -onis) – втор дел од полусложенката: **обшчо национален** -лно прид. о п ш т о н а - ц и о н а л е н – што се однесува на целата нација.

**национализам** -от м. (франц. nationalisme по лат. natio, -onis) **национализам** – општествена појава или движење, идеологија што признава само еден народ, една нација, еден јазик (сè друго се негира и треба да е потчинето на нив, на националистите).

**националист** -и м. (герм. Nationalist) – приврзаник на националистичка идеологија, член на националистичка партија, човек што ја признава само својата нација, својот народ и својот јазик.

**национално-политичен** -чно, -чни прид. (според лат. natio -onis) **национално-политички** – и национален и политички.

**национално-религиозен** -зна, -зната, -зно, -зни прид. (според лат. natio, -onis) – што е и национален и религиозен.

**националност** -а, -и ж. (според лат. natio, -onis) – национална припадност, припадност кон определен народ; народност.

**национал’ен** -л’ни прид. (герм. national по лат. natio, -onis) **национален** – што е предан на својата нација, земја; овде: што се однесува на својот народ, народен.

**најонален** -лна, -лно прид. **национален**.

**најоналност** -и ж. **националност**.

**не екзархист** м. **неегзархист** (грч. егзархист) – тој што не е егзархист.

**ненормален** прид. (според лат. normalis) – што не соодветствува со правилата; лош, неповолен, штетен.

**нервен** *прид.* (според лат. *nervus*, грч. *νεῦρον* ‚живец‘) – (прен.) *найорен, тешок, мачен – усилен;*

**нетактност** ж. (според грч. *taktikos*) **нетактичност** – нетактично однесување, постапка; неумешност, неодмереност.

**неутралиса се** гл. свр. **неутрализира (се)** (новолат. *neutralisare*) – стори, прави неутрален, стане, станува неутрален; овде: доведе се во состојба на неприпаѓање на ниедна страна.

**неутрален** -лна, -лно прид. (преку герм. *neutral* од лат. *neutralis*) – што не се однесува или не е определен за една или друга страна, што не се меша во туѓи спорови, конфликти, проблеми или борба; неопределен, недефиниран, непристрасен, невлијателен.

**неутралност** -а ж. (по лат. *neutralis*) – незаземање страна, неприпаѓање на ниедна страна, немешање во туѓи работи (спорови, конфликти и сл.); с и н.: незаинтересираност, неопределеност, непристрасност.

**ноември** м. (средногрч. *Νοέμβριος* од лат. *november*) – претпоследниот, единаесетти месец во календарската година.

## Њ/

## О

**окупација** -та ж. (лат. *occupatio*) – заземање, освојување.

**окупацјонен** -онијо, -ционите прид. (според лат. *occupatio*) **окупационен** – окупациски, што окупира.

**окупирајн’е** -то ср. гл. им. од о к у п и р а – **окупирање**.

**окупира** свр.,несвр. (герм. од лат. *occipare*) **окупира** – заземе, освои, освојува.

**орган** -и, -ите м. (рус. *орган* од лат. *organum* од грч. *ὄργανον*) – **1.** (анат.) дел од организмот, од телото, кој (дел) има определена градба и функција.

2. како главен дел од нешто, основа на нешто.

3. средство, орудие.

4. како државна или општествена институција или организација или (овде): одделно лице со определена функција како претставник на таква институција или организација.

5. периодично печатено издание (весник, списание и сл.).

**организатор** -и, -ите м. (рус. организатор, герм. Organisator од франц. organisateur според грч. ὄργανον) – тој што организира нешто или е задолжен со организација на некоја работа, манифестација и сл.

**организаторски** -ата прид. **организаторски** – што се однесува на организатор (и).

**организација** -та, -ји ж. (франц. organisation според грч. ὄργανον) – 1. организирање.

2. група луѓе обединети според заеднички цели и интереси.

3. систем на дејности со однапред определена цел.

**организационен** -оното прид. – што се однесува на организација.

**организира** свр.,несвр. (франц. organiser) – (из)врши организација; подготви, подготвува, (на)прави, устрои, устројува, уреди, уредува; овде: (несвр.).

**организм** м. (франц. organisme од грч.) **организам** – 1. живо суштество или растение со своите органи.

2. овде: (прен.) систем од органи на една установа со сложена организација.

**организуа** несвр. **организира** (герм. organisieren) – основа, формира (партија и сл.).

**организуајн’е** -то ср. гл. им. **организирање** – подготвување, устројување, уредување.

**организува се** несвр. **се организира** (герм. organisieren) – се сврзува во целина со некаква цел; с и н.: се обединува; се сплотува.

**орден** -и м. (рус. орден, герм. Orden според лат. ordo) – овде: ц р к о в е н о р д е н – црковен (калуѓерски) ред.

**оригинален** -лно, -лни прид. – што се однесува на о р и г и н а л (герм. Original според лат. originalis); с и н.: изворен, првобитен, самотен, автохтон(ен), коренит; самороден, сопствен; прав, вистински.

**оригиналност** -а ж. – својство на о р и г и н а л е н; с и н.: изворност, автохтоност, коренитост, самородност.

**ориентира се** свр.,несвр. (герм. orientieren) – овде: (несвр.) доволно способен да определува, утврдува ориентација на терен; с и н.: се снаоѓа.

**оскандал’и** свр. о с к а н д а л и (од франц. scandale според грч. σκάνδαλον: с к а н д а л – неморална постапка што го нарушува општествениот ред и углед; срамота, компромитација) подложи на скандал; с и н.: осрамоти (се), посрамоти (се), искомпромитира (се).

**ост** м. (герм. Ost ,исток‘) Г о т и – древен источногермански народ кој живеел на Скандинавскиот Полуостров и на бреговите на Балтичкото Море); овде: о с т Готи – источни Готи.

**ост-Готи** мн. (герм.: Ost ,исток‘) (Г о т и – древен источногермански народ кој живеел на Скандинавскиот Полуостров и на бреговите на Балтичкото Море); овде: ост-Готи – источни Готи.

**ост готски** прид. **остготски** – што се однесува на о с т Г о т и т е; источноготски.

**офицер** -и м. (герм. Offizier од франц. officier, лат. officarius) – (воен) старешина од командниот состав на војската и полицијата.

**официален** -лна, -лнијо, -лно, -лни, -лни-те прид. (лат. officialis) **официјален** – 1. што е на владата, с и н.: владин; што доаѓа од владини државни органи или од високи службени лица; што доаѓа од страна на власта, што е изразен преку власта; с и н.: званичен.

2. признаен од страна на власта, на државата; с и н.: легален, озаконет; административен, службен.

3. што е сврзан со службата, што се однесува на службата; должностен, службен.

4. што е во согласност со сите предуслови, правила, процедури и формалности; с и н.: легален, јавен, официјален.

**официјално** прил. **официјално** – на начин како кај о ф и ц и ј а л е н; с и н.: званично; службено.

**официјален** -лни прид. (новолат. officialis) – 1. што е на владата, с и н.: владин; званичен.

2. признаен од државата; с и н.: службен.

**официјално** прил. – на начин како кај о ф и ц и ј а л е н; с и н.: службено; должностно; овде: званично; јавно.

## П

**панси(ј)он** -о м. (франц. pension според лат. pensio, -onem) **пансион** – установа во која живеат и се хранат ученици и студенти бесплатно; завод за воспитување.

**параграф** м. (герм. Paragraph од новолат. paragraphus според грч. παράγραφος) – мал дел од текст во договор и сл., со нов ред на почетокот и самостојна содржина (се означува со посебен знак).

**паралел**' м. (рус. параллель од франц. parallèle од лат. parallelus според грч. παράλληλος) **паралела** – 1. линија напоредна на друга линија.

2. споредба.

**парализуа** несвр. **парализира** (герм. paralisieren, франц. paralyser според грч. παραλύω) – (прен.) а. лишува некого или

нешто од можност, способност, сили за дејство; с и н.: попречува; оневозможува, не допушта, ослабнува; исклучува. **б.** во пасивна употреба со се.

**парализуајн’е** ср. гл. им. **парализрање** – (прен.) попречување; оневозможување, ослабнување.

**парализува** несвр. **парализира** – (прен.) попречува, оневозможува, не допушта (нешто); отстранува.

**парохиа** -ии ж. (грч.) **парохија** – најмала црковна управна единица на чело со парох.

**партија** -ји ж. (герм. *Partie* од франц. *partie* според лат. *pars, partis*) – политичка организација што ги заштитува интересите на својата класа и води бескомпромисна борба со своите противници.

**пасаж** -ите м. (франц. *passage*) – овде: одломка, пасус од литературно дело.

**пасивен** прид. (од лат. *passivus*) – што не е активен, претприемчив, што не презема никакви акции, не дејствува, мирува; с и н.: неактивен.

**патриархија** -та ж. (грч. *патриархија*) **патријаршија** – 1. област под црковна (верска) управа на патријарх.

2. седиште, зграда на таквата управа.

3. црковна управа на чело со патријарх.

**патриархијски** прид. **патријаршиски** – што се однесува на патријарх и патријаршија.

**патриархист** -и м. **патријаршист** – приврзаник, следбеник на црква управувана од патријарх.

**патриархистки** -те прид. **патријаршиски** – што се однесува на п а т р и ј а р ш и ј а.

**патрик** м. (преку средногрч. *патријос* од лат. *patricius*) **патријарх** – духовно лице со највисок чин, т.е. врховен поглавар на Православната црква.

**патриот** -и м. (франц. patriote, новолат. patriota, од грч. πατριώτης) – тој што ја сака својата татковина и народ и е готов да го даде својот живот за нив; с и н.: родољуб(ец).

**патриотизм** м. (франц. patriotisme според грч. πατριώτης) **патриотизам** – голема одданост (преданост) и љубов кон својата татковина, народ и традиции; с и н.: родољубие.

**патриотичен** -чна, -чното, -чни прид. (книж.) **патриотски** – што се однесува на п а т р и о т(и) и п а т р и о т и з а м, што му е својствен на патриот, проникнат со патриотизам.

**патриотски** -ко, -кото прид. **патриотски** – што се однесува на патриот(и) и п а т р и о т и з а м, што му е својствен на патриот, проникнат со патриотизам.

**патријархист** -ите м. **патријаршист** – приврзаник, следбеник на црква управувана од патријарх.

**период** -от м. (франц. période од лат. periodus според грч. περίοδος) – временски раздел што опфаќа одделен завршен процес (општествен, научен, културен и сл.) или време кога се случил некој историски настан.

**периферија** -та ж. (новолат. peripheria од грч. περιφέρεια) – крајни, гранични делови (области, подрачја) на некоја земја, држава.

**периферијски** -те прид. **перифериски** – што се наоѓа на п е р и ф е р и ј а.

**периферичен** -чните прид. (книж.) **периферен** (според грч. περιφερής) – што се однесува на периферија.

**персонал** -о м. (герм. Personal според лат. personalis) – составот, луѓето на некоја институција и др.

**пил’ул’а** -та ж. (франц. pilule од лат. pilula ,топче‘) **пилула** – (фарм.) лекарство во разни форми за голтање; с и н.: зрно, ап(че), таблетка. Во и з р а з о т: **је голтнаа пил’ул’ата** – си направија проблем.

**план** -ои, -оите м. (франц. plan според лат. planus) – **1.** систем од определени мерки однапред предвидени за навремено исполнување на поставени задачи, обврски и сл.

**2.** замисла за остварување на некаква цел; с и н.: намера.

**3.** начин, насока по која се прави, се разгледува нешто.

**платонически** -о прид. (рус.) **платонски** – што му е својствен на Платон, на платонизмот, што не се изразува практично; (прен.) заснован врз чисто духовна основа; с и н.: идеалистички.

**поддиалект** -и м. – Вид. **поддијалект**.

**поддијалект** м. (по- + дијалект: рус. диалект, герм. Dialekt, франц. dialecte од лат. dialectus според грч. διάλεκτος) – помала целина во рамките на еден дијалект, ограничена на потесно подрачје со посебни особености во однос на другите подрачја од тој дијалект; с и н.: поднаречје, подговор.

**позиција** -и ж. (герм. Position, франц. position од лат. positio) – положба на нешто во просторот.

**покапризничи** свр. (од **капризничи** – пројавува каприси, каприци) – овде: капризничи малку, донекаде, одвреме навреме.

**политика** ж. (грч. πολιτική(τέχνη)) – **1.** дејност (концепција, искуство, вештина) на партија, општествена група, државни органи на управување и сл. да се управува со животот на државата или со некоја област од државните работи.

**2.** прашања и настани од државниот и општествениот живот.

**3.** (прен.) определен начин на дејствување, однесување, постапување (на некого).

**4.** политички живот.

**политикан** -и м. (франц. politician според грч. πολιτικός) **политикант** – лице што се занимава со политика без да се



разбира многу од неа; непринципиелен политичар; с и н.: псевдополитичар.

**политиканствуа** несвр. (книж.) **политиканствува** – расправа за политика без да се разбира многу од неа; с и н.: политизира.

**политичен** -чна, -чна, -чната, -чно, -чни, -чните прид. **политички** (грч. πολιτικός) – **1.** што умее да се снајде, да се справи со тешки ситуации; с и н.: дипломатски.

**2.** што се однесува на политика, сврзан со политика.

Во и з р а з и т е: **во политичен однос** – од гледиште на политиката, според политиката; **на политичната сцена** – во политичките кругови; **од политична и национална страна** – од гледиште на политиката и националноста; **политична економија** – наука за законите на производството, произведувањето на материјални блага; **политично недоносче** – тој што не умее да води политика, недораснат за водење политика.

**-политичен** втор дел на полусложенката: **етнографско-политичен** прид. етнографско – п о л и т и ч к и – што е и етнографски и политички.

**политически** -ијот, -ите прид. **политички** – што се однесува на п о л и т и к а.

**политички** прид. (грч. πολιτικός) – што се однесува на политика.

**политично** прил. на начин како кај политичен; политички.

**политично-механичен** прид. (механички грч. μηχανικός – што не се врши, не станува свесно, ами само по себеси како кај работата на машина); овде: **политичко-механички** – што се врши, станува независно од политиката.

**попул’аризиран** -о гл. прид. од популаризира (лат. popularisare) – (на)прави популарен; овде: **популаризиран** – раширен.

**попул'аризират** свр.,несвр. **популаризира** (лат. populari-sare) – (на)прави популарен, широко познат; овде: (несвр.) шири, раширува меѓу народот.

**попул'арност** ж. (според лат. popularis) **популарност** – општа достапност до народните маси, голема прочуеност (познатост), широко признание, омиленост меѓу народот; с и н.: слава.

**порта** -та ж. (грч. πόρτα од лат. porta) – **1.** обично, вратата од дворот на куќата.

**2.** овде: Портата (истор.) – владата на Турското царство (со седиште во Истанбул).

**портфејл'** м. (според рус. портфель и франц. portefeuille) **портфель** – работата на еден министер; ресор; овде: (работно) место.

**потолерантен** прид. Вид. кај **толерантен** (лат. tolerans) – што толерира, трпи, попушта; с и н.: попустлив, трпелив (кон луѓето).

**практичен** -чно, -чни, -чните прид. (герм. од лат.) – **1.** што се однесува на практиката.

**2.** згоден за примена во практиката; с и н.: применлив.

Во и з р а з о т: **од практично гледиште** – од аспект на практиката, според практиката.

**-президент:** министер-президент; министер-президент.

**преса** -та ж. (франц. presse од лат. presso во буг.) – печат (обично, весници).

**престиж** м. (фран. prestige) – (во политиката) влијание, углед, авторитет.

**претендент** -и м. (герм. Prätendent според лат. praetendo) – тој што изјавува некое барање, право на нешто, што пројавува претензии за нешто.

**претендира** несвр. (герм. prätendieren според лат. praetendo) – упорно бара нешто, пројавува претензии за нешто.

**претензја** -и ж. (герм. од лат.) **претензија** – (претерано) барање, настојување, стремее да се добие или постигне, признае нешто, неоправдано полагање на право на нешто.

**претенција** -и, -ите ж. (герм. Prätention според лат. praetentio) **претензија** – (претерано) барање, настојување, стремее да се добие или постигне, признае нешто, неоправдано полагање право на нешто.

**претенција** -и ж. (лат.) п р е т е н з и ј а – Вид. **претенција**.

**привилегија** -гји ж. (од герм. Privilegie, лат. privilegio privilegium) – **а.** посебно право, предимство, поволност пред други(те). **б.** воопшто предност, предимство.

**привилигиран** -а гл. прид. од привилегира; овде: **привилегиран** – на којшто му се дадени привилегии, што ужива привилегии.

**принцип** -а, -и м. (лат. principium) – основно правило, основен поим; подлога, основа, темел;; сознание итн.

**провинциален** -лни прид. (според лат. provincialis) **провинцијален** – што се наоѓа во п р о в и н ц и ј а; с и н.: провинциски.

**провинција** -и ж. (лат. provincia) – територијално-административна единица во определена држава; с и н.: област.

**програма** -та ж. (грч. πρόγραμμα) – **1.** план за престојна работа, акција и сл.

**2.** во документ или поинаку изложен план на суштински принципи, задачи и цели што ги има поставено пред себе општествена организација, народ и сл.

**прогрес** м. (франц. progrès од лат. progressus) – напредување во процесот на развојот; с и н.: напредок, просперитет.

**проект** -о, -от, -ите м. (герм. Projekt според лат. proiectus) – претходен нацрт на текст на некој документ и сл.; план; предлог.

**прокламира** несвр. (герм. proklamieren од лат. proclamo) – објавува пред народот, обнародува, прогласува.

**пропаганда** -ата, -и, -ите ж. (герм. Propaganda од лат. propaganda) – **1.** ширење писмено или усно политички, научни, комерцијални и др. идеи за придобивање на јавното мислење.

**2.** луѓето што ги шират таквите идеи земени наедно; пропагандистите.

**3.** во мн. п р о п а г а н д и т е (истор.) – акција на балканските држави за освојување позиција во Македонија.

**пропаганден** -дно прид. – **1.** што служи за пропаганда.

**2.** што шири пропаганда.

**пропагандира** свр., несвр. (од пропаганда) – овде: (несвр.) врши пропаганда, шири некаква идеја, принципи или политичко учење; с и н.: пропагира.

**пропагандирајн’е** -то ср. гл. им. од пропагандира; **пропагандирање** – ширење пропаганда.

**пропагандиран** -о гл. прид. од пропагандира – ширен, форсиран.

**пропагандист** -ите м. (според пропаганда (герм. Propaganda од лат. propaganda) + -ист) – човек што шири некоја идеја, принцип, учење (политичко и сл.).

**пропагандици** -а, -ите прид. **пропагандски** – што се однесува на пропаганда, што служи за пропаганда; с и н.: пропаганден.

**протест** м. (герм. Protest, итал. protesto според лат. protesto) – остро изразување на незадоволство, негодување од нешто, истапување против нешто што според неког е неправилно.

**протестанство** -то ср. протестанство (од протестант – герм. Protestant според црклат. protestans, -antis) – протестантска вероисповед (во христијанството); с и н: протестантизам.

**протестира** свр.,несвр. (преку герм. protestieren, франц. protester според лат. protestor) – го искаже, го искажува своето незадоволство од нешто; овде: (несвр.) остро негодува.

**протестуат** несвр. – протестира (против).

**проф.** – скратеница за п р о ф е с о р; со личните имиња и презимиња: проф. И. А. Бодуен д е К у р т е н е; проф. Јагич; проф. Јуришич; проф. М и л о в а н о в и ч.

**професор** -и м. (герм. Professor според лат. professor) – наставник на високи и средни образовни институции (факултети и училишта).

**процент** -ите м. (герм. Prozent според лат. pro centum) – 1. стоти дел од нешто којшто (дел) се зема за мерна единица (се означува со %).

2. овде: приход добиен на секои 100 парични единици; с и н.: лихва, камата.

**процес** -от, два процеса м. (лат. processus) – последовна смена, тек на развојот на нешто, на некоја состојба, појава.

**псиолошки** -ото прид. п с и х о л о ш к и – што се однесува на п с и х о л о г и ј а.

**психологија** -та ж. (новолат. psychologia според психо- + грч. λόγος ,наука', книж.) – овде: душа; ментален склоп, начин на размислување, сфаќање и сл., психа.

**публикуајн'е** -то ср. гл. им. од публикува; **публикување** – објавување.

**публикуат** свр.,несвр. п у б л и к у в а (лат. publico) – објави, објавува.

**пункт** -ои м. (герм. Punkt според лат. punctum ,точка') – точка којашто означува раздел од текст.

## Р

**рајон** -и м. (франц. rayon, итал. raggio, лат. radius) **реон** – крај, предел, област, подрачје и сл. како дел од поголема територија.

**раса** ж. (франц. race, шпан. raza, итал. razza, герм. Rasse) – поголема група луѓе сродни по потекло, род, сличности и некои наследни особености: градба на телото, боја на кожата и сл.

**реален** -лна прид. (герм. real од новолат. realis) – заснован врз сфаќањето на постоечките услови, околности во реалноста (стварноста); с и н.: вистински, објективен, предметен.

**револуција** -та ж. (франц. révolution според лат. revolutio ‚преврат‘) – **1.** насилен преврат во општествено-политичките односи.

**2.** (прен.) коренита преобразба, коренити измени во некоја област на животот, сфаќањата.

**револуционен** -она прид. (книж.) **револуционерен** – што се однесува на р е в о л у ц и ј а.

**револуционер** -ите м. (франц. révolutionnaire) – човек што учествува во револуција или е нејзин приврзаник.

**револ’уција** -та, -и ж. – Вид. **револуција**.

**револ’уцијен** -јна прид. (книж.) **револуционен** – што се однесува на револуција; револуционерен.

**револ’уционен** -онијо, -она, -оната, -оно, -оното, -они, -оните прид. **револуционерен** – што се однесува на р е в о л у ц и ј а.

**револ’уционер** -и, -ите м. (франц. révolutionnaire) **револуционер** – учесник во револуција; поддржувач на сфаќањето дека напредокот во општеството станува по пат на револуција; превратник.

**редактор** -и м. (рус. редактор, герм. Redaktor, франц. rédacteur според лат. redactus ‚доведен во ред‘) – човек што редактира текстови.

**режим** м. (франц. régime) – **1.** вид државно уредување. **2.** начин на државно владеење, управување.

**резиденција** ж. (рус. резиденция, пол. rezydencja според лат. residentia) – постојано или привремено седиште на државен поглавар или влада.

**резјумира** свр.,несвр. (герм. resümieren, франц. résumer) **резимира** – (на)прави резиме, кратко изложи, изложува содржина на нешто; с и н.: обопшти, обопштува; овде: (свр.).

**резол’уција** -и, -ите ж. (рус. резолюция, пол. rezolucja според лат. resolutio) **резолуција** – одлука, решение, заклучок донесени на некој собир.

**резултат** -от, -и, -ите м. (герм. Resultat од лат. resultatum) – одраз, нешто што останува или се добива на крајот од некакво дејство, појава, развој и сл. како конечен показател, биланс. **1. а.** последица. **б.** во напоредна употреба со им. причина.

**2.** (прен.) успех; ефект.

**резултатно** прил. – овде: б е з резултатно – безрезултатно, без успех.

**резул’уција** -и ж. – Вид. **резол’уција**.

**Рејтер** м. **Ројтерс** – британска кооперативна информативна агенција (според името на основачот – Ројтер, Паул Јунус, барон фон Ројтер).

**религија** -та ж. (лат. religio, -onis) р е л и г и ј а – форма на општествено сознание, сфаќање изградено врз верување во натприродни, божествени сили; с и н.: вера, вероисповед.

**религиозен** -зно, -зното, -зната, -зни, -зните прид. – **1.** што се однесува на религија, сврзан со религијата.

2. втор дел од полусложенката: национално-р е л и г и-о з е н.

**религјозен** -зни прид. р е л и г и о з е н – што се однесува на р е л и г и ј а.

**религјозно-национален** -лни, -лни-те, -лното прид. **религјозно-национален** – што е и религиозен и национален, што се однесува на религијата и нацијата.

**реликва** ж, (лат. reliquium – К. Мисирков) (лат. relictus ,нешто останато, остаток‘) **реликт** – останка од некое многу старо време (организам, предмет, појава и сл.)

**репресалији** мн. (герм. Repressalie, новолат. repressalia) – (прав.) (во меѓународните односи) присилни мерки на една држава преземени кон туѓа држава или нејзини приврзаници како одговор на противправни дејства од страна на таа држава.

**реферат** -и м. (герм. Referat од лат. referat) – кратко изложена содржина на некој проблем, тема во вид на информативен извештај; кратко соопштение од научна област.

**реформа** -и, -ите ж. (франц. réforme од лат. reformo) – преобразување, преобразба, преустројување, преустројство, изменување, измена, модернизирање и сл. за да се спроведе (воведи) во некоја област од животот нешто ново или нешто подобро.

**реформаторски** -ите прид. **реформаторски** – 1. што се однесува на реформатор(и) (герм. од лат.) – човек што реформира, спроведува реформи; с и н.: преобразувач, преустројувач, обновувач, модернизатор, новатор, реконструктор.

2. Р е ф о р м а т о р ц к и С и л и – Реформаторски Сили.

**реформирајн’е** -то ср. гл. им. од реформира – (на)прави реформи, преобрази, преобразува, преустрои, преустројува, обнови, обновува, реконструира, модернизира; р е ф о р-



м и р а њ е – спроведување на реформи; с и н.: преобразување, обновување, преустројување, реконструирање, модернизирање.

**рола** -ите ж. р о л ј а (герм. Rolle) – Вид. **рол’а**.

**рол’** м. **ролја** (герм. Rolle) – улога.

**рол’а** ж. (герм. Rolle) **ролја** – улога; степен на влијание, на учество на неког во општеството. Во и з р а з и т е: **да играат од себе рол’а на...** – да се јавуваат во својство на...; **играат рол’а во нешто** – земаат учество во нешто, учествуваат во нешто; **играат само рол’ата на...** – се јавува само во својство на...; **изигра поголема рол’а** – изврши поголемо влијание; **имаат играно двојна рол’а** – биле дволични.

**русофил** -и м. (русо + -фил грч. φίλος ‚пријател‘) – човек што им е наклонет на Русите и Русија.

**русофилство** -то ср. (русо + -фил- грч. φίλος ‚пријател‘ + суф. -ство) – наклонетост кон Русите и Русија и кон сè што е руско.

**русофобски** -ото прид. **русофонски** (според русо- + грч. фобија φόβος -, ‚страв‘) – што се однесува на русофоб(и).

**русофобство** ср. **русофонство** (според русо- + грч. фобија φόβος -, ‚страв‘ + суф. -ство) – мразење на Русите и сè што е руско.

## С

**сепаратизм** м. (франц. séparatisme според лат. separatus) **сепаратизам** – стремеж и политичко движење за отцепување од државата или за одделување во самостојна држава.

**сепаратист** -и, -ите м. (книж., франц. séparatiste) – приврзаник, следбеник на сепаратизмот.

**сепаратистичен** -чно прид. **сепаратистички** – што се однесува на сепаратизам.

**сепаратит(ц)ки** -о прид. **сепаратистички** – што се однесува на сепаратизам.

**септ.** скратеница за **септември** – деветтиот месец во календарската година.

**септем-** скратеница за **септември** – деветтиот месец во календарската година.

**септември** м. (новогрч. σεπτέμβριος од лат. september) – деветтиот месец во календарската година.

**сериозност** -а ж. според сериозен (франц. sérieux, лат. seriosus, serius) што заслужува посебно внимание – сложеност, значајност, важност (во однос на предметот, темата).

**серјозно** прил. **сериозно** (франц. sérieux, лат. seriosus, serius) – на начин како кај сериозен.

**сигурен** -рно прид. (итал. sicuro) – уверен, убеден, безбеден итн.; овде: остварлив, точен.

**симпатија** -ии ж. (герм. Sympathie од лат. sympathia според грч. συμπάθεια) **симпатија** – 1. душевно расположение, наклоност, љубов кон неког или нешто.

2. (прен.) љубовник, љубовница.

**систематичен** -чна прид. (според франц. systématique) **систематски** – што се врши според установен ред, доследен.

**сколија** -та, ји, -јите ж. арх. (итал. scuola, грч. σχολεῖο) **школа**, училиште – просветна установа во која учат деца и возрасни.

**сколијцки** -а, -о, -ијо, -ите прид. **школски** – што се однесува на с к о л и ј а; с и н.: училиштен.

**-сколијцки** ш к о л с к и – втор дел од сложена придавка: **црковносколијцки** – ц р к о в н о-ш к о л с к и – што се однесува на црквата и школството.

**словенофил’ство** ср. (словено- + фил- грч.: φίλος ,приврзаник, љубител, пријател’) **словенофилство** – наклонетост,

љубов, пристрасност кон С л о в е н и т е, и сè што е словенско.

**солидарен** -рната прид. (франц. *solidaire* според лат. *solidus* ,траен, здрав‘, новолат. *solidaris*) – еднодушен; сеопшт, сплотен, заеднички.

**солидарност** ж. –(според франц. *solidaire*, лат. *solidus* ,траен, здрав‘, новолат. *solidaris*) – единство на интереси, мислења, погледи, сфаќања, свест за потребата од заемност, еднодушност, сплотеност.

**социализм** -от м. (франц. *socialisme* според лат. *socialis* ,општествен‘) **социјализам** – економско или политичко учење за изградба на општествен поредок по пат на пролетерска револуција; овде: устројство воспоставено врз социјалистички принципи (социјална правда, правична распределба на материјалните и културните добра како основни човекови вредности, итн.).

**социалист** -и м. (герм. *Sozialist* или франц. *socialiste* според лат. *socialis* ,општествен‘) **социјалист** – поддржувач, приврзаник, следбеник на социјализмот.

**социјалистичен** -чна прид. (според лат. *socialis* ,општествен‘) **социјалистички** – што се однесува на социјализмот.

**спекул’ативен** прид. (герм. *spekulativ* од новолат. *speculativus*) **шпекулативен** – што станува по пат на шпекулација (= мудра користољубива обично трговска работа за брза и лесна заработка /добивка, печалба по пат на разни махинации/); овде: заснован врз апстрактно мислење, оддалечно од опитот и практиката; апстрактен.

**специален** -лно, -лни, -лните прид. (герм. *spezial* од лат. *specialis*) **специјален** – 1. што е наменет за некоја цел во даден случај; определен, точен.

2. посебен, особен.

3. реален, стварен, конкретен.

4. што се однесува на определена специјалност; стручен.

**специално** прил. **специјално** – 1. посебно, конкретно.

2. со намера, намерно.

**србизм** -зми, -змите м. – збор или каква било јазична конструкција од српскиот јазик во друг јазик.

**србоман** -и м. (србо- + -ман според грч. *μανία* ,безумие, лудост‘) – човек што клонел кон посрбување, голем приврзаник на Србите, српската политика и превласт.

**србоманен** -анна прид. (србо- + -ман-: грч. *μανία* ,безумие, лудост‘, рус. форма)

**србомански** – што се однесува на с р б о м а н (и).

**србоманствујук’и** -ата (рус. форма) гл. прид. од **србоманствува** (србо- + -ман-: грч. *μανία* ,безумие, лудост‘) – што клони кон посрбување.

**србофил** м. (србо + -фил грч. *φίλος* ,пријател‘) – тој што е наклонет кон српството, што ги сака Србите и Србија и сè што е српско.

**србофилски** -а прид. **србофилски** (србо- + -фил- грч. *φίλος* ,пријател‘ + -ски) – што се однесува на с р б о ф и л (и) и с р б о ф и л с т в о.

**стадиј** -и м. (преку рус. *стадий* од грч. *στάδιον*) **стадиум** (книж.) – степен, период, етапа во развојот на нешто карактеризирани со определени црти, особености, белези, обележја.

**стамба** ж. (итал. *stampa* ,печат‘) – 1. целокупност од печатени изданија; сè она што се печати.

2. општ назив за сите дневни весници и списанија); самите дневни весници.

**стамбосуат** несвр. (итал. *stampare* ,печати, публикува‘) **печати, публикува** – 1. издава, објавува во печат, публикува.

**2.** објавува на своите страници (за списание, весник).

**стандард** м. (во текстот: Standard – англ. standard) – **1.** С т а н д а р д – име на весник.

**2.** своевиден образец по размер, форма, мера, мерило, квалитет и др. обично утврден со закон; рамниште, ниво; (прен.) шаблон.

**стату квото** (во текстот: Statu quo) **статускво** (и **статус кво**) – поранешна состојба.

**стипендијант** -и, -ите м. (според лат. stipendiatus од стипендија: рус. стипендия, герм. Stipendium според лат. stipendium) – тој што прима стипендија кога учи, студира и сл.

**студент** -и м. (рус. студент, герм. Student од лат. studens, -entis) – лице што студира на универзитет или виша школа.

**студентство** ср. (студент + -ство) – времето на студирање.

**студентски** -о прид. с т у д е н т с к и – што се однесува на с т у д е н т (и).

**субјективен** -вни прид. (герм. subjektiv од лат. subiectivus) – **1.** што се однесува на субјект; с и н.: личен, индивидуален; (ант.: објективен).

**2.** што не е објективен; с и н.: необјективен, пристрасен, едностран(ен).

**суверенитет** -от м. (герм. Souveränität од франц. souveraineté) – (полит.) **1.** внатрешна и надворешна независност од секаква туѓа власт.

**2.** овде: право на највисока власт.

**сфера** -и, -ите ж. (лат. sphaera од грч. σφαῖρα) – овде: (прен.) круг на дејствување; област во која нешто се шири, се појавува, се развива.

**сформируајне** -то гл. им. (од рус.: сформировать од герм. formieren, франц. former од лат. formo ,образува‘) – фор-

мира, организира, составува, создава, образува; овде: **формирање** – организирање, образување.

**сформируан** -и гл. прид. (од рус.: сформировать од герм. formieren, франц. former од лат. formo ,образува‘ ) **формиран** – образуван, создаден.

**сцена** ж. (герм. Szene од лат. scaena, грч. σκηνή) – **1.** театар, театарска дејност; претстава.

**2.** (прен.) случка, настан, глетка на општествено место што привлекува внимание.

**3.** (прен.) поле на дејствување; с и н.: поприште.

## Т

**тактика** ж. (герм. Taktik од грч. тактиκή) – вешт начин, пат, средство, одмерена постапка, метод на дејствување за да се постигне некоја определена цел, успех и сл.; умешност.

**театро** -то ср. (тур. teatro од итал. teatro) **театар** – (прен.) место каде што се одвива, случува важен настан.

**телеграма** -ите ж. (франц. télégramme од англ. telegram) – соопштение, известие испратено преку телеграф; потврдата со таквото соопштение.

**телеграфируа** несвр. (герм. telegraphieren, франц. télégraphier според грч. теле- τῆλε ,далеку‘ + -граф γράφω ,пишува‘) **телеграфира** – доставува, испраќа соопштение, порака по телеграф.

**тема** ж. (рус. тема, герм. Thema, лат. thema од грч. θέμα) – предмет на дискусија, разговор, расправа (усна или писмена) од некоја област.

**темел**’ -от м. (тур. temel од грч. θεμέλιον) **темел** – долен дел (обично подземен или подводен) на градба (зграда, куќа и др.) што служи за потпора; с и н.: основа на нешто, фундамент.

**тенденција** ж. (рус. тенденция од герм. Tendenz според лат. tendo ‚се стреми‘) – **1.** цел, намера; со придавката: и з в е с н а.

**2.** правец, насока во развојот на нешто.

**тенденциозен** -зни прид. (според лат. tendo ‚се стреми‘) – што е со однапред определена тенденција, намера, цел; што е идејно насочен, управен кон нешто; с и н.: необјективен, пристрастен, преднамерен, предназначен.

**теоретик** -ци, -ците м. (франц. théorétique според грч. θεωρία) **теоретичар** – човек што се занимава со научни прашања во некоја област теоретски, а не практично.

**теорија** ж. (рус. теория од лат. theoria според грч. θεωρία) – **1.** обопштен систем на погледи, мислења, објаснувања, толкувања на некакво прашање; сфаќање, становиште, гледиште.

**2.** вкупност од научни поставки што објаснуваат некои факти, појави, состојби и даваат можност да се откријат и нови факти.

**теоријски** прид. **теориски** – што се однесува на т е о р и ј а; теоретски.

**територијален** -лната прид. (франц. territorial според лат. territorium) **територијален** – што се однесува на т е р и т о р и ј а – (според лат. terra ‚земја‘ territorium) земјиште, област, округ, простор, подрачје на определена земја со свои граници.

**термин** м. (рус. термин според лат. terminus ‚предел, граница‘) – збор или израз што се употребува во некои области на науката, техниката, уметноста и општествениот живот за точно означување на определен поим (предмет, појава, својство, процес или однос).

**тип** м. (рус. тип, франц. type од лат. typus според грч. τύπος ‚отпечаток‘) – претставник што поседува црти, белези, особини, својствени на една група луѓе, народност и сл.

**типичен** -чно, -чни прид. (според грч. τύπος) – што ги поседува во најчист вид белезите, особините на некој тип (луѓе, појави); своеобразен; во суперлатив: **нај типичен** – нај-типичен.

**титула** -та, -ите ж. (рус. титул, лат. titulus ‚натпис‘) – почесно звање (како, на пример, цар и сл.).

**толерантен** -тни прид. (франц. tolérant) – (книж.) што толерира некого или нешто, што пројавува толеранција, што не се противставува, противи; с и н.: трпелив, попустлив, помирлив, покорен; овде: во компаратив: п о т о л е р а н т е н – потолерантен.

**тост** -ои м. (англ. toast, лат. tostus) – здравица, наздравување.

**традиција** -ји ж. книж. (рус. традиция, герм. Tradition, франц. tradition од лат. traditio) – обичаи, верувања, правила на однесување, вкусови и сл. што се негуваат од дамнина и се предаваат од колено на колено, од поколение на поколение, од генерација на генерација. Во и з р а з о т: **по традиција** – на начин како кај традиционален, по обичај, по правило; с и н.: традиционално, вообичаено.

**трактат** м. (рус. трактат, герм. Traktat според лат. tractatus ‚расудување‘) – **1.** договор, спогодба.

**2.** расправа.

**3.** овде: меѓународен договор (само со придавката: берлинскијот).

**трактуајн’е** ср. гл. им. од т р а к т у в а несвр. гл. книж. (рус. трактовать според лат. tracto ‚расудува‘, третира, обработува нешто, толкува, разгледува – овде: третирање, толкување, водење (преговори, разговори).

**третира** несвр. (франц. trairer) – **I.** (преод.) разгледува, разработува, толкува која било проблематика на еден или друг начин.



**II. се третира** – се толкува, се прифаќа, се оценува на еден или друг начин.

**третирајн'е** ср. гл. им. од т р е т и р а (според франц. *traiter* ,се однесува на некаков начин кон нешто'); овде: **третирање** – толкување, претставување, оценување; прифаќање.

**трон** м. (грч. *θρόνος*) – **1.** мошне убаво украсен стол на кој седи монарх (или владика) за време на свечени церемонии; владетески стол, престол.

**2.** (прен.) царска власт.

## Ќ / У

**утилитарен** прид. (рус. *утилитарный* од англ. *utilitarian* според лат. *utilis* ,корисен', франц. *utilitaire*) – свртен исклучиво кон практичната корист од нешто; с и н.: практичен, погоден, употреблив.

## Ф

**факт** -о, -и, -ои м. (лат. *factum*) – непобитна (чиста) вистина, доказ, услов, причина; дело, работа, случување; овде: аргумент. Во и з р а з о т: **за факт** – како факт, фактички, всушност, навистина.

**фактически** прил.-модал. **фактички** (лат. *factum*) – во суштина, всушност, суштински, на дело, навистина, вистински.

**фактор** м. (рус. *фактор*, герм. *Faktor* од лат. *factor*) – движечка сила (на процес или појава); чинител, дејствувач; учесник, посредник.

**фал'ш** м. неизм. (герм. *falsch* од лат. *falsus*) ф а л ш – **1.** лага, лажност, измама, фалсификат.

**2.** неискрено, лицемерно поведение; с и н.: лицемерие, лицемерство.

**фал’шив** -а прид. (според герм. falsch од лат. falsus) (за пари) лажен, фалсификуван.

**фамилен** -л’но прид. **фамилијарен** (familiaris) – што се однесува на ф а м и л и ј а; с и н.: семеен; сроден; (и: искрен, присен, доверлив).

**фамилија** -ји ж. (рус. фамилия, герм. Familie од лат. familia) фамилија – **1.** домашната челада, луѓето што имаат исто (заедничко) потекло, своите, роднините; с и н.: семејство.

**2.** род; група; семејство

**фанариот** -и м. (истор., грч. φαναριότης) – **1.** (истор.) претставник на вишото грчко духовенство во Турската империја.

**фанариотски** -ото прид. **фанариотски** – што се однесува на ф а н а р и о т и.

**фанатизм** м. (франц. fanatisme од лат. fanaticus) **фанатизам** – слепа одданост кон личните религиозни, политички, народносни и др. убедувања (од завист кон туѓи позиции).

**фантазер** -и м. (рус. фантазер според грч. φαντασία) – **1.** човек којшто обично милува да фантазира, да си вообразува; с и н.: мечтател.

**2.** овде: (прен.) тој што не ги видува или не сака сериозно да ги види нештата – несериозен човек.

**фантазија** -јите ж. (рус. фантазия, итал. fantasia, лат. phantasia според грч. φαντασία ‚вообразеност‘) – **1.** мечтаење, мечта, копнеење. **2.** измислица.

**фантазиран** -ата гл. прид. од **фантазира** (герм. fantasieren од грч. φαντάζω ‚си вообразува‘) – заснован врз фантазија, во мислите посакуван.

**фантастичен** -чни прид. (рус. фантастичный според грч. φανταστικός) – заснован врз фантазија, што е плод на фантазија; с и н.: **1.** прекрасен; **2.** неверојатен; **3.** нереален; **4.** неоснован; **5.** не својствен; туѓ; **6.** овде: во мислите посакуван.

**февруар** м. Вид. **февруари**.

**февруари** м. (грч. Φεβρουάριος од лат. februiarius) – вториот месец во календарската година.

**февруарцки, февруарцкј** -иот, -ото, -јот, -ите прид.  
**февруарски** – што се однесува на ф е в р у а р и.

**физиолошки** -о прид. (од физиологија – грч. физио- φύσις ‚природа‘ + -логија λόγος ‚наука‘) **1.** што се однесува на ф и з и о л о г и ј а т а како наука.

**2.** што се однесува на природните, органските процеси во живиот организам кај човека.

**физиолошка психологија** – психологија што ги изучува душевните, психичките појави што се во врска со физиолошките појави, врз основа на физиолошките појави. (М. Ву-јаклија)

**физиолошко-психолошки** -а прид. (**физиологија:** грч. физио- φύσις ‚природа‘ + -логија λόγος ‚наука‘) **психологија** (грч. психо- ψυχή ‚душа‘ + -логија λόγος ‚наука‘); **физиолошкопсихолошки** – што се однесува на физиолошката психологија.

**физически** -о прид. **физички** (грч. φυσικός) – што се однесува на телото на човека; с и н.: телесен.

**фијаско** ср. (итал. fiasco) – (полн, целосен) неуспех, крах, слом.

**филозоф** -и м. (рус. философ, грч. φιλόσοφος) учен човек – специјалист по филозофија; мислител.

**фил-** (фил- грч.: filios – наставка со значење: ‚приврзаник, љубител, пријател‘).

**фило-** (грч. φιλέω ‚сака‘).

**филологијски** прид. **филолошки** – што се однесува на ф и л о л о г и ј а (наука за јазикот; љубов кон книжевноста и ученоста, според фило- ‚сака‘ и грч. λόγος ‚наука‘), заснован врз методите на филологијата.

**фирма** ж. (итал. *firma* ‚натпис‘ од лат. *firmus* ‚зацврстен, прикремен‘) – **1.** регистрирано трговско или производствено претпријатие.

**2.** натпис со називот на претпријатието.

**3.** овде: (прен.) име, репутација, влијание; превез.

**флота** -и ж. (рус. флот, франц. *flotte* од *flotter* ‚плови‘) – збир на воени, трговски и др. бродови на една држава; с и н.: морнарица.

**фокус** -и м. (рус. фокус, герм. *Fokus* од лат. *focus* ‚огниште, жариште, жижа‘) – (прен.) главно место на нешто; с и н.: центар, средиште; жариште.

**фонетичен** -чни, -чнијот прид. **фонетски** – **1.** што се однесува на фонетика (рус. фонетика, франц. *phonétique* од грч. *φωνητικός*).

**2.** што е заснован врз фонетиката; звуковен.

Во и з р а з о т: **фонетичен праопис** – **фонетски правопис**, правопис според кој гласовите во јазикот се пишуваат така, како што се изговараат и секој глас се бележи со една буква.

**-фонетичен** – како втор дел на полусложенките: **етимологијско-фонетичен** прид. е т и м о л о ш к о – ф о н е т с к и – што се однесува и на етимологијата и на фонетиката; **историјско-фонетичен** прид. и с т о р и с к о – ф о н е т с к и – што се однесува и на историјата и на фонетиката.

**форма** -и ж. (рус. форма, лат. *forma*) – надворешен израз; вид, лик, изглед, облик.

**формен** -и прид. – што се однесува на ф о р м а (според лат. *forma*); обличен, морфолошки.

**фраза** -и ж. (рус. фраза, герм. *Phrase*, франц. *phrase* според лат. *phrasis* од грч. *φράσις* ‚израз, изрека, начин на изразување, зборување‘) – **1.** израз.

2. вообичаен израз, израз што убаво звучи, но неговата содржина е од празни зборови без значење, што не кажуваат ништо.

**франк** -ои м. (франц. franc) – француска (швајцарска и сл.) парична единица.

**фундамент** м. (рус. фундамент, герм. Fundament од лат. fundamentum) – основа, темел, база; подлога.

## Х

**характер** -от м. (лат. character од грч. χαρακτήρ) карактер – 1. збир на моралните разликувачки психички својства на човекот, пројавувани во неговото дејствување, постапки сл.

2. изразита карактеристика, обележје, ознака, особеност, особина на нешто по кои се разликува од слични.

**характерен** -рна, -рни прид. **карактерен** – 1. што е со јака волја.

2. овде: карактеристичен – типичен, својствен, одделен, особен, посебен; (во суперлатив) нај карактерен – најкарактеристичен.

**хондрокефалос** (грч. хондро χόνδρος + кефало κεφαλή ,глава‘) – овде: прид. тврдоглав, своеглав.

**хуман** -ни прид. (лат. humanus) – што негува благородни чувства кон луѓето, ги сака луѓето; с и н.: човечен, човекољубив.

## Ц

**цел** -и ж. (герм. Ziel) – нешто кон што се стреми човек, што сака да постигне; намера, умисла, замисла; стремеж.

**целесообразност** -а ж. хибр. (Ziel + -е- + сообразност) – целисходност – соодветност, адекватност, оправданост, рационалност, корисност, разумност, практичност на поставената цел.

**цел’а** -ата ж. (герм. Ziel) **цел 1.** – (при натпревар во стрелање) место, предмет во кој се стрела, се пука и треба да се погоди.

**2.** насоченост, стремеж кон она што се сака да се постигне; с и н.: намера, умисла, замисла.

**3.** идеал(и).

**4.** оправдување; начин.

**5.** пат, правец.

Во и з р а з и т е: **за да се достигнит таја цел’а** – за да се успее во тоа што се сака; **за таја цел’а** – од таа причина, поради таа причина, поради тоа, затоа; **имат за цел’а** – се стреми кон нешто; **(ја) достигна крајната своја цел’а** – успее во својата (зла) намера; **со цел** – стремејќи се, сакајќи.

**центр** -от, -ои м. (рус. центр, герм. Zentrum од лат. centrum според грч. κέντρον) ц е н т а р – средиште. **1.** средина, среден внатрешен дел обично на населено место.

**2.** важно место каде што е усредсредена, сосредоточена некаква дејност.

**3.** врховен раководен орган на организација, управа и сл.

**централен** -лна, -лно, -ијо, -ите прид. (од лат. centralis ,средишен‘) – **1.** што е расположен, се протега во центарот на нешто; средиштен.

**2.** што зазема важно место.

**централно** прил. – во центарот; средишно.

**цермонит се** несвр. ц е р е м о н и с е – **1.** пројавува излишна учтивост, љубезност (со многу формалности), е крајно внимателен.

**2.** овде: (не) се стеснува, (не) се жанира.

**церемонија** ж. (рус. церемония од лат. caeremonia) ц е р е м о н и ј а – свеченост според однапред утврден ред; пројава на внимание.

**цивилен** -лни прид. (лат. civilis ‚граѓански‘) – граѓански.

**циркул’ар** -и м. (герм. Zirkular според лат. circularis) ц и р к у л а р – званично писмо со директива до потчинети организациони единици и поединци; с и н.: окружница.

**црква** -та, -и, -ите ж. (герм. Kirche од грч. kyriakon ‚господов дом‘; храм) – **1.** сите црковни лица заедно.

**2.** зграда во која се врши богослужење, богомолење.

**3.** верска заедница.

**црковен** -вното прид. што се однесува на ц р к в а т а.

**црковно-обштински** -ката прид. црковно – о п ш т и н с к и – што се однесува на црквата и општината.

**црковносколијски** и **црковно-сколијски** -ка, -кото, -ките прид. **црковно-школски** – што се однесува на црквата и училиштето.

**Ч/**

**Ц/**

**Ш**

**шовинизм** -змот м. (франц. chauvinisme според N. Chauvin + -изам) **шовинизам** – форма на претеран, безобсирен (буржоаски) национализам, проследен со омраза и презир кон други народи и нации; („Слепо предпочитуајн’е на својето пред чуздото“ – Мисирков).

**шовинист** -и м. (франц. chauviniste) – тој што пројавува шовинизам, надахнат со шовинизам, приврзаник на шовинизмот.

**шовинистичен** -чна прид. **шовинистички** – карактеристичен за шовинизмот.

**шосе** -тата ср. (тур. şose од франц. chaussée) широк пат, друм.

**шчаб** м. (герм. Stab) **штаб** – **1.** (воен) колективен орган што управува со сите родови на вооружените сили.

**2.** овде: врховен орган на определена организација.

-----  
ОД ДРУГИ ЛЕКСИЧКИ СЛОВИ

**<sup>1</sup>арен** -рна -рни, -рните прид. (новогрч. χαρίς) **добар** – **1.** срдечен, радосен, благопријатен.

**2.** добар, убав; корисен, полезен; успешен.

**3.** (многу) способен, опитен, вешт; надарен, талентиран; во суперлатив: н а ј а р е н.

**4.** коректен, пријателски; (во суперлатив) н а ј а р е н.

**5.** поволен, позитивен.

**6.** (со негација) н е а р е н – лош.

**<sup>2</sup>ареса се** свр. (новогрч. ἀρέζω) а р е с а м у с е – допадне му се; во формата: а р е с и т с е.

**<sup>3</sup>аресуат му се** несвр. од а р е с а м у с е; **аресува му се** – допадне му се, свиди му се, бендиса му се; му се допаѓа.

**<sup>4</sup>арно** (грч.) прил. на арен начин, добро, убаво; (во компаратив) п о а р н о – подобро; (во суперлатив) н а ј а р н о – најарно.

Во и з р а з и т е: **арно ама** – меѓутоа.

**<sup>5</sup>арно** ср. арнотија.

**<sup>6</sup>арно сознајан** прид. **арносознаен** – што е добро сознаен, сфатен, разбран.



<sup>7</sup>**арнотворка** ж. таа што прави (чини) добро, добри дела; добротворка, добротчинка.

<sup>8</sup>**арнотија** -ји, -јите ж. – голема добрина, големо добро; добро дело (спрот.: зло), убавина; помош, услуга.

<sup>9</sup>**арну** прил. **арно** – добро.

<sup>10</sup>**арчи** несвр. (тур. harcamaк) прави расходи, троши; овде: (прен.) губи залудно.

<sup>11</sup>**евтин** прид. (грч. (εὐ)θηνός) **1.** што не е скап.

**2.** овде: (прен.) површен, празен; безначаен.

<sup>12</sup>**кат** -ои м. (тур. kat) овде: родно огниште.

<sup>13</sup>**Лондон** м. најголем град во Англија.

<sup>14</sup>**мајмун** -и м. (тур. maymun) – **1.** (зоол.) циџач од родот Simiae, што е анатомски и умствено најблизок до човекот.

**2.** (прен.) човек што подражава други.

**3.** (прен.) мошне грозен човек.

<sup>15</sup>**мировозрејн’е** -то ср. (рус.: мировоззрение) **мироглед** – поглед на светот; с и н.: светоглед. -----

<sup>16</sup>**мјурштегци** -јот прид. **мирцштегски, мирцштешки** – што се однесува на Мирцштег (Mürzteg) – гратче во Австрија.

<sup>17</sup>**надел** м. овде во синтагмата: **земелен надел** – (во руското село до Октомвриската револуција) парче земја дадено на селско семејство за користење.

<sup>18</sup>**орда** ж. (рус. орда од тјурк.) – (прен.-презр.) разбојничка група што врши злосторнички и др. недозволени општествени дејства (грабежи, напади и сл.); с и н.: банда.

<sup>19</sup>**особност** -и ж. (книж.) **особеност** – одликувачка црта, признак на нешто; с и н.: посебност, засебност, издвоеност, изделеност.

<sup>20</sup>**падишах** -от м. (тур. padişah од перс.) **Падишах(от)** – титула на турските султани; овде: врховен господар.

<sup>21</sup>**пакост** -и ж. – **1.** злоба.

2. непријателски однос, непријателска постапка спрема неког од злоба.

3. штета.

<sup>22</sup>**парче** -ијн'а ср. (тур. parça од перс.) – мал дел од нешто.

<sup>23</sup>**печати** несвр. – издава книга или др. дело, објавува во печатот; с и н.: публикува.

<sup>24</sup>**питајн'е** ср. (срп.) прашање.

<sup>25</sup>**поразија** -та ж. п о р а з – 1. целосен неуспех во војна, востание и сл.; гибелен крај; с и н.: пропаст, катастрофа.

2. целосен неуспех во идејна борба.

<sup>26</sup>**статија** -и, -ите ж. (рус. статья) с т а т и ј а – релативно краток научен и др. текст на некаква тема, објавен во списание, зборник, весник, книга и др.

<sup>27</sup>**столица** -та ж. (срп., буг.) **престолнина** – главен град на монархиска држава.

<sup>28</sup>**столкнуајн'е** -а ср. (од рус. гл. столкнуть) **судир** – судирање на завојувани (спротивставени) страни.

<sup>29</sup>**столкуват се** несвр. (рус.: столковаться) **се судира** – започнува судир, влегува во борба.

<sup>30</sup>**строго** прил. (рус.) – без отстапки; с и н.: точно, прецизно (определен).

<sup>31</sup>**стечејн'е** -то ср. гл. им. од с т е ч е (се) свр. гл. (рус.-буг.: стечение.); с т е к – овде: едновремено случување на повеќе работи.

<sup>32</sup>**Урум-милет** м. (тур.: Urum – Грк; арап.-тур.: millet – народ, нација) друго име за грчкиот народ.

<sup>33</sup>**част** -и ж. (книж., рус.) – составен дел на некоја целина; во мн. ч а с т и – делови.

<sup>34</sup>**част ... част** сврзн. разделен ч а с... ч а с (срп.-хрв.) де... де; ту... ту.

<sup>35</sup>**частен** -тно, -тни прид. (книж., рус.) **1.** посебен, поединечен, изолиран, единствен, случаен.

**2.** приватен, неслужбен, неофицијален.

<sup>36</sup>**частичен** -чно прид. (книж., рус.) **делумен** – што опфаќа само еден дел; с и н.: неполн, нецелосен.

<sup>37</sup>**частично** прил. (книж., рус.) делумно, неполно, нецелосно.

<sup>38</sup>**частичност** -а ж. делумност, неполност, нецелосност.

<sup>39</sup>**чистосрдечен** -чно прид. (книж.: црклов., рус.) простосрдечен, простодушен; искрен, отворен.

## СКРАТЕНИЦИ

англ. – англиски јазик

аор. – аорист

арап. – арапски

безл. – безлично

бр. – број

бр. им. – бројна именка

бр. прил. – приближен број

бр. прид. – бројна придавка

бр. ред. – реден број

буг. – бугарски јазик

Вид. – Видете

герм. – германски јазик

гл. – глагол

гл. им. – глаголска именка

гл. пом. – помошен глагол

гл. прид. – глаголска придавка

гл. прил. – глаголски прилог

гл. форма – глаголска форма

грч. – грчки јазик

дем. – деминутив

дем.,хип. – деминутивно–хипокористичен  
 ж. – именка од женски род  
 ж. неизм. – неизменлива именка од женски род  
 зам. – замена, заменски  
 зам. какв.– каквотна замена  
 зам. лич. – лична замена  
 зам. показ. – показна замена  
 зам. прид. – придавска замена  
 зам. присв. – присвојна замена  
 зоол. – зоологија, зоолошки  
 изв. – извик  
 им. – именка  
 истор. – историски  
 итал. – италијански  
 комп. – компаративен  
 книж. – книжевен, книжен јазик  
 лат. – латински јазик  
 лич.,безл. – личен, безличен глагол  
 м. – именка од машки род  
 мн. – множина, именка што има само множина  
 модал. – модален збор  
 неизм. – неизменлив  
 несвр. – глагол од несвршен вид  
 новогрч. – новогрчки јазик  
 новолат. – новолатински  
 перс. – персиски јазик  
 показ. – показен  
 пол. – полски јазик  
 полит. – политички термин  
 прав. – правен термин  
 предл. – предлог  
 през. – презиме  
 прен. – пренесено значење  
 прид. – придавка, придавски  
 прид. зам. – заменска придавка  
 прид. комп. – компаративна придавка

прид. присв. – присвојна придавка  
 прил. – прилог, прилошки  
 присв. – присвојна придавка  
 псих – психологија  
 р. – род  
 ром. – романски јазик  
 рус. – руски јазик  
 санскрт. – санскртски  
 свр. – глагол од свршен вид  
 свр.,несвр. – глагол од свршен и несвршен вид  
 сврзн. – сврзник  
 син. – синонимен збор  
 скрат. – скратеница  
 слов. – словенски збор  
 спрот. – спротивен по значење  
 ср. – именка од среден род  
 ср. неизм. – неизменлива именка од среден род  
 средновеклат. – средновековен латински јазик  
 средногрч. – средногрчки јазик  
 срп. – српски јазик  
 срп.-хрв. – српско-хрватски јазик  
 старогерм. – старогермански  
 старогрч. – старогрчки јазик  
 тур. – турски јазик  
 тјурк. – тјуркски јазик  
 финан. – финансиски  
 франц. – француски јазик  
 хип. – хипокористик  
 хрв. – хрватски јазик  
 црков. – црковен  
 црклат. – црковнолатински  
 црковлат. – црковнолатински  
 чест. – честица  
 чест. праш. – прашална честица  
 член  
 шпан. – шпански јазик

## КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА

В у ј а к л и ј а, М и л а н : *Лексикон сѝраних речи и израза*. У редакцији Д-р Светомира Ристића и Д-р Радомира Алексића. Просвета, Београд 1972.

Д и м и т р о в с к и, Т о д о р // Благоја Корубин // Трајко Стаматоски (под редакција на Блаже Конески) : *Речник на македонскиот јазик со срѝскохрватски шолкувања во ѝри шона* (А–Н), О–П), Т– Ш), Скопје 1961–1966.

Д о м о в и ć, Џ е л и м и р // Anić, Šime // Klaić, Nikola : *Rječnik stranih riječi*. Tuđice, posuđenice, izrazi, kratice i fraze. ИКР Евро Београд 2001.

С и м е о н, Р и к а р д (Главни уредник Vlatko Pavletić, стручни уредник Dr Radoslav Katičić) : *Enciklopedijski rječnik lingvističkih naziva* (на 8 jezika: hrvatsko-srpski, latinski, ruski, njemački, engleski, francuski, talijanski, španjolski). Том I (А–О). Matica Hrvatska, Zagreb 1969.

С и м е о н, Р и к а р д (Главни уредник Vlatko Pavletić, стручни уредник Dr Radoslav Katičić) : *Enciklopedijski rječnik lingvističkih naziva* (на 8 jezika: hrvatsko-srpski, latinski, ruski, njemački, engleski, francuski, talijanski, španjolski). Том II (P–Ž). Matica Hrvatska, Zagreb 1969.

С т а н а, Ш е х а л и ћ (са сарадницима: проф. Живко Малешевић, проф. Предраг Живојиновић и др.) : *Лексикон сѝраних речи* – архаизми, локализми, неологизми – II издање. ЈРЈ, Земун 2001.

Ф и л и п о в а-Б а ѝ р о в а, М. // Б о я д ж и е в, С. // М а ш а л о в а, Е л. // К о с т о в, К. (Отговорен редактор С т. И л ч е в) : *Речник на чуждиѝте думи в бѝлѝарския език*. Бѝлѝгарска академия на науките. Институт за бѝлѝгарски език. Издаателство на Бѝлѝгарската академия на науките, София 1982.

И др. изданија.